



# СЛУЖБИ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

Борје  
15. дец 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 688-3-291-3

Сабота, 30 декември 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 70

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 6 динари. — Претплата за 1972 година чинесува 270 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1 Пошта Фах 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

680.

Врз основа на член 90 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

#### Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65, 57/65, 38/67, 7/70 и 44/70) во член 4 став 1 зборовите: „од 120 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 150 динари“.

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 228  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Семал Биједиќ, с. р.

681.

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ КОМПИР И СЛИВИ ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се одредуваат гарантираните цени на компир и сливи пожегачи за сушење и се пропишуваат начинот и условите под кои Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги преземе количините на компир и сливите пожегачи за сушење, чија испорака е договорена помеѓу организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на компир и сливи пожегачи сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и индивидуалните производители (во натамошниот текст: производителите) и органи-

заците на здружениот труд што се занимаваат со промет или преработка на стоки (во натамошниот текст: купувачот) или да им ја надомести разликата во цената за тие количини.

2. На производителот му се обезбедуваат гарантирани цени, и тоа за:

Вид	Сорта	Квалитет	Дин/kg
1) компир	ургента бинтје дезире цветник игор и добрињ ела мажестик меркур конебеј толминац и викторија	I	0,74
	2) сливи пожегачи за сушење, врз база на стотинка	I	0,57
			0,62

Квалитетот на производите од став 1 на оваа точка мора да одговара и на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/64, 32/64, 25/65, 27/68 и 10/71).

3. Договорот за испораката на производите од точка 1 на оваа одлука ќе го склучат производителот и купувачите до 31 март на годината за која се врши договарањето, со тоа што цените да не можат да бидат пониски од цените од точка 2 на оваа одлука.

4. Договорот од точка 3 на оваа одлука производителот е должен да ѝ го достави на Дирекцијата во рок од 15 дена од денот кога е склучен, заради евиденција.

5. Дирекцијата е должна да ги преземе договорените количини на компир по цените и под условите од точка 2 став 1 под 1 на оваа одлука само:

1) ако склучениот договор помеѓу производителот и купувачот ѝ е доставен заради евиденција во рок од точка 4 на оваа одлука;

2) ако купувачот во договорениот рок не ги преземе купените количини на компир од точка 2 став 1 под 1 на оваа одлука и ако производителот во рок од седум дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количини на компир, ѝ постави барање на Дирекцијата да ги преземе таа;

3) ако договорот од точка 3 на оваа одлука, покрај цената, содржи и одредби за рокот на испораката и за количините на компир, со тоа што договорените количини да не можат да бидат помали од 300 тона за компирот.

Дирекцијата е должна да го преземе компирот од производителот во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземањето, со тоа што тој рок да не може да почне да тече пред 1 октомври тековната година.

Со преземањето на компирот, според одредбата на став 2 на оваа точка, не се засега во другите права и обврски кои за производителите и за купувачот произлегуваат од договорот што тие меѓусебно го склучиле.

6. Ако Дирекцијата не го преземе компирот во рокот од точка 5 став 2 на оваа одлука, таа е должна да му ги надомести на производителот, покрај цената од точката 2 став 1 под 1 на оваа одлука, и сите трошоци за складирање за непремените количини, сметајќи од денот на истекот на рокот од точка 5 став 2 на оваа одлука.

7. Ако купувачот на сливите пожегачи за сушење, чија испорака е договорена и договорот ѝ е доставен на Дирекцијата заради евиденција во рокот од точка 4 на оваа одлука, ѝ понуди на Дирекцијата етиvirани сливи сушени во индустриски сушилници, таа е должна да ги преземе сите понудени количини. Квалитетот на сушените сливи мора да одговара на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки.

Дирекцијата е должна да ги преземе сушените и етиvirаните сливи по цена од:

	Дин/kg
1) за сливи крупнотија од 96 до 100 парчиња во 1/2 kg	4,40
2) за сливи крупнотија од 86 до 95 парчиња во 1/2 kg	4,55
3) за сливи крупнотија до 85 парчиња во 1/2 kg	4,80

Цените од став 2 на оваа точка се подразбираат франко вагон односно франко камион на тврд пат, по избор на купувачот во местото на продавачот. Во цената е засметана и вредноста на дрвената амбалажа.

Сувите сливи ќе се откупуваат по цените од став 2 на оваа точка само ако сливите за сушење се платени најмалку по цената од точка 2 став 1 под 2 на оваа одлука и ако се сушени во индустриски сушилници.

8. Цените на производите од точка 2 на оваа одлука се подразбираат франко вагон или магацин натоварна станица на производителот, или франко магацин на производителот или франко магацин или камион на тврд пат, по избор на купувачот, а без амбалажа.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 226  
26 декември 1972 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

682.

Ерз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА ГАРАНТИРАНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на пченка сами или

во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедува гарантирана цена за пченка од родот на 1973 година од 1,10 динари за 1 килограм.

Цената од став 1 на оваа точка се подразбира за пченката испорачана во септември, октомври и ноември 1973 година. Оваа цена се зголемува за секој следен месец почнувајќи од месец декември 1973 година заклучно со месец мај наредната година и тоа за 0,008 динари за еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1974 година се применува цената од месец мај.

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги купува по цената и под условите од оваа одлука сите количини пченка што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купената пченка што производителите ќе ѝ ја стават на располагање да ги преземе во рок од три месеци од денот на ставањето на располагање. Дирекцијата е должна на производителот да му ја плати гарантираната цена која важи за месецот во кој пченката се презема.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелница за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на Дирекцијата, а за индивидуалните производители — франко магацин на организациите на здружениот труд кои Дирекцијата ги овластила да вршат откуп за вивна сметка, и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана односно за добиточна исхрана, незаразена со житни болести и штетници, квалитетот во зрно: со 14% влага и со 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена за процентот на влага под или над предвидениот процент ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

5. Дирекцијата не е должна да купува понудена пченка која има процент на влага поголем од 14,5%.

Дирекцијата, по исклучок, може, да презема и пченка која има процент на влага поголем од 14,5%, со тоа што гарантираната цена на таквата пченка ќе се намали и за трошоците за сушење. Трошоците за сушење се утврдуваат со договор склучен помеѓу Дирекцијата и производителот.

6. Дирекцијата и производителите со договор ги утврдуваат роковите на преземањето и другите услови на испораката на пченката.

7. Дирекцијата може да овласти одделни организации на здружениот труд да купуваат пченка за нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 227  
26 декември 1972 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

683.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА**

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70, 4/71, 32/71, 58/71, 12/72, 20/72, 33/72, 40/72 и 51/72) во точка 1 став 4 зборовите: „31 декември 1972 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 1973 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 230

26 декември 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

684.

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА**

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во натамошниот текст: производителите), им се обезбедуваат гарантирани цени за оризова арпа (нелупен ориз) од родот на 1973 година, и тоа:

	Дин/kg
1) за I класа	3,05
2) за II класа	2,80
3) за III класа	2,70

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги купува по цените и под условите од оваа одлука сите количини на оризова арпа што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купената оризова арпа што производителите ќе ѝ ја стават на располагање да ја преземе во рок од три месеци од денот на ставањето на располагање. Ако Дирекцијата во наведениот рок не ги преземе купените количини на оризова арпа, таа е должна на производителот да му ги надомести трошоците на складирањето за непреземените количини, сметајќи од денот на истекот на рокот во кој Дирекцијата била должна да ги преземе купените количини.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин на железничката ста-

ница на производителот или франко магацин на мелница за производителите, што се занимаваат со производство на оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на Дирекцијата, а за индивидуалните производители — франко магацин на организациите на здружениот труд кои Дирекцијата ги овластила да вршат откуп, за нејзина сметка, и тоа за оризовата арпа наполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штетници, од следниот квалитет:

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 14% влага;

2) за II класа — иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 14% влага;

3) за III класа — разни сорти, со над 15% црвени зрна, со најмногу 2% примеси и нечистотија и 14% влага.

4. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголем или помал од процентот од точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена за секој поголем односно помал процент на примеси и нечистотија или влага ќе се намали односно ќе се зголеми за истиот процент (1 : 1). Дропките се земаат предвид.

5. Дирекцијата не е должна да купува оризова арпа, без оглед на класата, која има влага повеќе од 18%, или примеса или нечистотија повеќе од 8% за I класа, повеќе од 15% за II класа и повеќе од 18% за III класа.

6. Дирекцијата и производителите ги утврдуваат со договор роковите на преземањето и другите услови на испораката на оризовата арпа.

7. Дирекцијата може да овласти одделни организации на здружениот труд да купуваат оризова арпа за нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 231

26 декември 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

685.

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА**

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на шеќер (Фабрики на шеќер) шеќерната репа од родот на 1973 година ќе ја купуваат од организациите на здружениот труд што произведуваат или откупуваат шеќерна репа од индивидуални производители (во натамошниот текст: организациите) по цена која не може да биде пониска од 0,32 динари за еден килограм.

Организациите, при договарањето на откупот на шеќерната репа од индивидуални земјоделски производители, можат да засметаат за трошоците на договарањето на откупот најмногу 0,013 динари

за еден килограм шеќерна репа. Организациите можат да задржат од износот од 0.013 динари најмногу 0,01 динар за еден килограм шеќерна репа на име покритие на своите трошоци на работењето при откупот и прометот на шеќерната репа.

Фабриците на шеќер со организациите ќе договараат купување на шеќерна репа, по правило по дигестија. Во тој случај цената од став 1 на оваа точка важи за шеќерна репа со дигестија од 15,5%. За секој цел процент на поголема или помала дигестија од 15,5% цената се зголемува односно се намалува за 0,01435 динари за еден килограм, со тоа што дробките се земаат предвид.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репа по одбивање на тежината на туѓи примеси, земја и неискористани одрежани глави, лисје, жички и опавчиња, франко патоварна станица во местото на организацијата а по избор на купувачот, при железничка, бродска односно камбионска рампа, кеј или галгалка, приготвено за натовар во превозно средство.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 232  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

686.

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат гарантирани цени за пченица од родот на 1973 година, и тоа:

	Дин/kg
1) за пченица од сортите на квалитетните групи А и Б	1,40
2) за пченица од сортите на квалитетната група Ц	1,30

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за пченицата испорачана во месец јули 1973 година. Овие цени се зголемуваат за секој следен месец почнувајќи од месец август заклучно со месец мај наредната година, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченица од квалитетните групи А и Б, за	0,010
2) пченица од квалитетната група Ц, за	0,008

Во јуни 1974 година се применуваат цените од месец мај.

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги купува по цените и под условите од оваа одлука сите количини на пченица што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купената пченица што производителите ќе ѝ ја стават на располагање да ја преземе во рок од три месеци од денот на ставањето на располагање. Дирекцијата е должна на производителот да му ја плати гарантираната цена која важи за месецот во кој пченицата се презема.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон наотварна станица на производителот или франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелница за производителите што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на Дирекцијата, а за индивидуалните производители — франко магацин на организациите на здружениот труд кои Дирекцијата ги овластила да вршат откуп, за нејзина сметка и тоа за пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана. — незаразена со жинги болести и штетници, квалитет 76 kg хектолитарска тежина со 2% уродица и нечистотија и 13% влага.

4. Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена се зголемува односно се намалува за 0,5% за секој килограм над или под предвидената хектолитарска тежина. Дробките се земаат предвид. Пченицата што има хектолитарска тежина поголема од 80 kg ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg.

Ако пченицата има поголем или помал процент на уродица, нечистотија или влага од оној што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена за процентот на уродица, нечистотија или влага под или над предвидениот ќе се намали односно ќе се зголеми за истиот процент. Дробките се земаат предвид. Кршени зрна помали од половина се сметаат во уродица.

Врз пченицата што има хектолитарска тежина помала од 74 kg или уродица и нечистотија повеќе од 5%, не се применуваат одредбите на оваа одлука.

5. Дирекцијата не е должна да ја купува понудената пченица која има процент на влага поголем од 14%.

Дирекцијата, по исклучок, може да преземе пченица која има процент на влага поголема од 14%, со тоа што гарантираната цена на таквата пченица ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и Дирекцијата.

За снетливост на пченица во посилен степен и за извлачност и запаливост на пченицата, ќе се одбие до 5% од гарантираната цена.

6. Дирекцијата и производителите ги утврдуваат со договор роковите на преземањето и другите услови на испораката на пченицата.

7. Дирекцијата може да овласти одделни организации на здружениот труд да купуваат пченица за нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа одлука.

8. Поблиски прописи за сортите на пченицата од точка 1 став 1 под 1 на оваа одлука донесува сојузниот секретар за земјоделство.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 233  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

687.

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА**

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на суров памук сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), им се обезбедуваат гарантирани цени за суров памук од родот на 1973 година, и тоа за:

	Дин/kg
I класа, просечен рандман 31	7,30
II класа, просечен рандман 30	7,05
III класа, просечен рандман 30	6,80
IV класа, просечен рандман 28	6,60

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подрабираат франко откупното место на продавачот, а важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги купува по цените и под условите од оваа одлука сите количини на суров памук од родот на 1973 година кои производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купениот суров памук што производителите ќе ѝ го стават на располагање да ги преземе во рок од 2 месеца од денот на ставањето на располагање.

4. Дирекцијата и производителите со договор ги утврдуваат роковите на преземањето и другите услови на испораката на суровиот памук.

5. Дирекцијата може да овласти одделни организации на здружениот труд да купуваат суров памук за нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 234  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедик, с. р.

688.

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНОПОВО СТЕБЛЕНЦЕ ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА**

1. На организациите на здружениот труд што произведуваат конопово стебленце сами или во

кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), им се обезбедуваат гарантирани цени за конопово стебленце од родот на 1973 година, и тоа за:

	Дин/kg
I класа	0,71
II класа	0,66
III класа	0,60
IV класа	0,55

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подрабираат франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство по избор на купувачот во местото на продавачот, а важат за конопово стебленце од одредена класа и вообичаен квалитет во предметот.

3. Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) ќе ги презема оние количини на конопово стебленце што кај неа се регистрирани до 15 мај 1973 година.

4. Дирекцијата и производителите со договор ги утврдуваат роковите на преземањето и другите услови на испораката на коноповото стебленце.

5. Дирекцијата може да овласти одделни организации на здружениот труд да купуваат конопово стебленце за нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 235  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедик, с. р.

689.

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА СОНЧОГЛЕД И СОЈА ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА**

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка на сончоглед и соја (фабриките на масло) сончогледот и сојата од родот на 1973 година ќе ги купуваат од организациите на здружениот труд што произведуваат или откупуваат сончоглед и соја од индивидуални земјоделски производители по цена која не може да биде помалка, и тоа:

	Дин/kg
1) за сончоглед	2,70
2) за соја	2,70

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за еден килограм сончоглед односно соја, франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за сончоглед кој содржи 42% масло, 11% влага и 3% нечистотија, за соја која содржи 13% влага и 2% нечистотија.

За сончоглед за секој цел процент содржина на масло над или под 42% минималната цена се

зголемува односно се намалува за 0,05 динари за еден килограм, со тоа што дробките се земаат предвид.

За секој цел процент на влага над или под 11% и за секој цел процент нечистотија над или под 3%, цената се зголемува односно се намалува за 0,01 динар за еден килограм сончоглед, со тоа што дробките се земаат предвид.

Организациите на здружениот труд што откупуваат сончоглед од индивидуални земјоделски производители, можат да засметуваат на име трошоци на договарањето на откупот најмногу 0,15 динари за еден килограм сончоглед и соја.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 236  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедик, с. р.

690.

Врз основа на член 87 став 3 и член 88 став 2 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ И ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ТЕКОВНИТЕ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ

1. Во рамките на пропорциите на платниот биланс за 1972 и 1973 година се утврдуваат постојани девизни резерви во износ од 5.100.000.000 динари.

2. Постојаните девизни резерви од точка 1 на оваа одлука ги сочинуваат златото и хартиите од вредност со кои располага Народната банка на Југославија и дел од побарувањата на Народната банка на Југославија во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања што се наоѓаат на сметките во странство.

3. Во рамките на пропорциите на платниот биланс за 1973 година се утврдува дека најмалиот износ на тековните девизни резерви во 1973 година може да изнесува 2.550.000.000 динари.

Тековните девизни резерви ги сочинуваат побарувањата на Народната банка на Југославија во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања што се наоѓаат на сметките во странство, освен делот на тие побарувања што според точка 2 на оваа одлука ги сочинува постојаните девизни резерви.

Народната банка на Југославија ќе го известува Сојузниот извршен совет за состојбата и движењето на тековните девизни резерви.

4. Со средствата на постојаната девизна резерва и на тековната девизна резерва, во смисла на член 86 од Законот за девизно работење, ракува Народната банка на Југославија.

5. Се овластува Народната банка на Југославија дел од постојаните девизни резерви од точка 1 и дел од тековните девизни резерви од точка 3 на оваа одлука да може да пласира во странство, водејќи притоа сметка со ангажирањето на тие девизни резерви да не се загрозува извршувањето на обврските што се намираат од средствата на девизните резерви во смисла на чл. 87 и 89 од Законот за девизно работење.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 238  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедик, с. р.

691.

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА ТУТУНОТ ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство, обработка и преработка на тутун (во натамошниот текст: организациите) ќе купуваат од индивидуалните производители и од граѓански правни лица тутун од родот на 1973 година по цени кои не можат да бидат пониски од:

а) за македонски ароматичен тип тутун:

1) сорти „Јака“ и „Џебел“:

	Дин/kg
класа I	51,70
„ II	42,90
„ IIIa	37,95
„ IIIb	33,55
„ IVa	28,60
„ IVb	24,20
„ V	19,80
„ VI	15,95
мувлосан	14,08

2) сорти „Прилеп“:

класа I	44,00
„ II	36,30
„ IIIa	31,35
„ IIIb	27,50
„ IVa	23,65
„ IVb	19,80
„ V	16,50
„ VI	13,75
мувлосан	12,65

б) за македонски допунски тип тутун:

1) сорти „Јака“ и „Џебел“:

класа I	25,30
„ II	23,10
„ III	20,90
„ IV	18,70
„ V	15,40
„ VI	14,85
мувлосан	14,08

## 2) сорта „Прилеп“:

	Дин./kg
класа I	20,90
„ II	18,70
„ III	17,05
„ IV	15,95
„ V	14,30
„ VI	12,65
мувлосан	12,65

## 3) сорта „Баина Баишта“:

класа I	24,55
„ II	20,90
„ III	17,60
„ IV	15,95
„ V	13,30
„ VI	10,45
мувлосан	8,80

## в) за тип тутун „Отљ“:

класа I	24,75
„ II	21,45
„ IIIa	19,25
„ IIIb	17,05
„ IVa	13,75
„ IVb	12,65
„ Va	11,55
„ Vb	10,45
„ VI	9,35
мувлосан	8-80

## г) за тип тутун „Просочан“:

класа I	18,70
„ II	16,50
„ III	14,30
„ IV	12,45
„ V	10,35
„ VI	8,25
мувлосан	6,60

## д) за херцеговски тип тутун сорта „Равњак“:

класа Ia	31,00
„ Ib	28,05
„ IIa	26,40
„ IIb	23,65
„ IIIa	22,00
„ IIIb	19,80
„ IVa	18,70
„ IVb	17,05
„ Va	15,95
„ Vb	14,30
„ VI	12,10
мувлосан	10,45

## е) за босански тип тутун сорта „Равњак“:

класа I	18,15
„ II	15,95
„ III	13,55
„ IV	10,80
„ V	8,25
„ VI	6,80
мувлосан	5,30

## е) за војводински типови тутун „Нова Црња“, „Сегединска ружа“ и „Зрењанин“:

класа I	12,65
„ II	11,10
„ III	9,90
„ IV	8,80
„ V	7,70
„ VI	6,60
мувлосан	4,95

## ж) за типови тутун „Светла Вирџинија“, „Вирџинија Ц-17“ и „Столац“:

	Дин./kg
класа I	22,55
„ II	20,35
„ III	17,60
„ IV	14,40
„ V	12,10
„ VI	10,00
мувлосан	7,35

## з) за тип тутун „Авала“:

класа I	17,60
„ II	15,40
„ III	13,20
„ IV	11,00
„ V	9,90
„ VI	8,25
мувлосан	6,15

## и) за тип тутун „Дрина“:

класа I	20,90
„ II	17,60
„ III	14,85
„ IV	12,10
„ V	10,45
„ VI	8,25
мувлосан	7,70

## ј) за тип тутун „Берлеј“:

класа I	18,15
„ II	16,50
„ III	14,85
„ IV	12,30
„ V	9,90
„ VI	7,80
муфлусан	6,15

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат франко вагон или франко магацин, по избор на организацијата.

За тутунот во бали (чекии), кој претставува мешаница на две соседни класи тутун, важат минималните откупни цени за пониска класа на тутун.

Ако тутунот во бали претставува мешаница на повеќе класи, со вештачење се утврдува средна класа и за таков тутун важи минималната откупна цена за првата пониска класа од утврдената средна класа.

За тутунот во низи (нескалапен) важат минималните откупни цени кои за 15% се пониски од цените одредени во точка 1 од оваа одлука за ист тип, сорта и класа на тутун.

За невообичаено влажен тутун, чија невообичаена влажност е утврдена со вештачење, важат минималните откупни цени за една класа пониско, а за тутуните од најниската класа важат минималните откупни цени за мувлосан тутун.

Тутунски ситнеж и тутунски отпадоци се преземаат без надоместок, а се признаваат во раздолжувањето само ако произлегуваат од матичен лист.

Ако во тутунот има мувлосан тутун, количината на овој тутун се утврдува со вештачење, и за неа важат минималните откупни цени за мувлосан тутун.

Ако песок, земја или други туѓи предмети се помешани со тутунот, нивната тежина, утврдена со вештачење, се одбива од тежината на тутунот.

3. Организациите, при преземањето на тутунот, се должни да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. н бр. 239  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биједиќ, с. р.

692.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ

1. Во Одлуката за формирањето на цените на производите и услугите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/72) по точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а За производите и услугите од надлежноста на републиките, автономните покраини и општините, постојните цени што се максимирани со Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги, остануваат под непосредна општествена контрола на цените како максимирани, додека надлежните органи на републиките, автономните покраини односно општините со свој пропис не одредат како тие цени понатаму ќе се формираат односно менуваат.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. н бр. 240  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биједиќ, с. р.

693.

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1973 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што произведуваат и гојат добиток сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат следните гарантирани цени за свињи, говеда, овци и живина за 1973 година, и тоа:

Цена	
Дин/kg	
жива	топла
мера	полутинка

#### А. Свињи

За месести свињи и нивни меѓусебни мелези, врз база 26% месо на 100 килограми жива мера или 33% месо на 100 килограми топли полутинки

8,11 10,22

За живи свињи кои содржат над 26% до заклучно 30% месо, цената се зголемува за секој процент месо за 0,31 динар; а за свињи кои содржат 31% или повеќе месо — за секој процент месо цената се зголемува за 0,37 динари за килограм.

За топли полутинки од месести свињи, за секој процент месо над 33% до заклучно 37% за секој процент месо цената се зголемува за 0,37 динари, а за топли полутинки со 38% или повеќе проценти месо — за секој процент месо цената се зголемува за 0,42 динари за килограм.

Цените не се гарантираат за свињи кои содржат под 26% месо на 100 килограми жива мера, или кои содржат под 33% месо на 100 килограми топли полутинки.

Процентот на месото се утврдува на линијата на колењето во однос на кланичната тежина според посебниот југословенски стандард — месести свињи за индустријска преработка JUS E.C1.021 под 3 и 5, односно врз основа на дебелината на слојот сланина заедно со кожата, измерено на линијата на колењето, и тоа: на крстините на местото каде што мускулот најмногу влегува во сланината и на средината на грбот помеѓу 13-то и 14-то ребро. Врз основа на тие две вредности на дебелината на сланината се утврдува процентот на месото според табелата 2 на наведениот стандард.

#### Б. Говеда

Цена	
Дин/kg	
жива мера	

1) За згоени телиња од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези, до 6 месеци старост:

а) Iа класа, тежина најмалку 150 kg, рандман најмалку 62% 12,90

б) I класа, тежина најмалку 150 kg, рандман најмалку 62% 12,25

2) За згоени јуниња од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези над 6 до 12 месеци старост и со млечни заби:

а) Iа класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман најмалку 58% 11,32

За секој процент месо над рандманот 58% цената се зголемува за 0,1952 динари за килограм;



	Цена Дин/kg		Цена Дин/kg
	жива мера		жива мера
б) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман најмалку 56%	11	а) I класа, тежина најмалку 400 kg за машки и 360 kg за женски грла, рандман најмалку 54%	9,80
За секој процент месо над рандманот 56% цената се зголемува за 0,1964 динари за килограм;		За секој процент месо над рандманот 54% цената се зголемува за 0,1815 динари за килограм;	
3) За згоени јуниња од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези, над 12 до 18 месеци старост, без постојани заби:		б) II класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман најмалку 50%	9,15
а) Ia класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман најмалку 58%	11,32	За секој процент месо над рандманот 50% цената се зголемува за 0,1830 динари за килограм;	
За секој процент месо над рандманот 58% цената се зголемува за 0,1952 динари за килограм;		8) За згоени телиња до 6 месеци старост, од расата буша:	
б) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман најмалку 56%	11	а) I класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 54%	10,15
За секој процент месо над рандманот 56% цената се зголемува за 0,1964 динари за килограм;		б) II класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 52%	9,70
4) За згоени постари јуниња (млади говеда) од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези над 18 до 36 месеци старост, кои имаат најмногу 4 постојани заби:		9) За згоени млади јуниња над 6 до 18 месеци старост, од расата буша, со млечни заби:	
а) Ia класа, тежина најмалку 500 kg за машки и 450 kg за женски грла, рандман најмалку 58%	11	а) I класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман најмалку 52%	9,30
За секој процент месо над рандманот 58% цената се зголемува за 0,1896 динари за килограм;		За секој процент месо над рандманот 52% цената се зголемува за 0,1733 динари за килограм;	
б) I класа, тежина најмалку 470 kg за машки и 420 kg за женски грла, рандман најмалку 56	10,45	б) II класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман најмалку 48%	8,65
За секој процент месо над рандманот 56% цената се зголемува за 0,1866 динари за килограм;		За секој процент месо над рандманот 48% цената се зголемува за 0,1802 динари за килограм;	
5) За згоени телиња — мелези од расата буша и од други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, до 6 месеци старост:		10) За згоени постари јуниња — млади говеда, од расата буша, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:	
а) I класа, тежина најмалку 90 kg рандман најмалку 58%	10,65	а) I класа, тежина најмногу 270 kg за машки и 220 kg за женски грла, рандман најмалку 52%	8,65
б) II класа, тежина најмалку 90 kg рандман најмалку 54%	10,15	За секој процент месо над рандманот 52% цената се зголемува за 0,1663 динари за килограм;	
б) За згоени млади јуниња — мелези од расата буша и од други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 месеци старост, со млечни заби:		б) I класа, тежина најмалку 250 kg за машки и 200 kg за женски грла, рандман најмалку 48%	8,15
а) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман најмалку 54%	10,15	За секој процент месо над рандманот 48% цената се зголемува за 0,1698 динари за килограм.	
За секој процент месо над рандманот 54% цената се зголемува за 0,1880 динари за килограм;			
б) II класа, тежина најмалку 300 kg за машки и 260 kg за женски грла, рандман најмалку 52%	9,45		
За секој процент месо над рандманот 52% цената се зголемува за 0,1817 динари за килограм;			
7) За згоени постари јуниња, млади говеда — мелези од расата буша и од други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 18 до 36 месеци старост со 4 постојани заби:			
		<b>В. Овци</b>	
		1) За згоени јагниња, од 5 до 12 месеци старост, кои не измениле ниеден млечен заб:	
		а) I класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 54%	10,40
		б) II класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 50%	9,75
		2) За згоени шилежиња, над една до две години старост, кои имаат најмногу 2 постојани заби:	
		а) I класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 52%	9,25
		б) II класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 48%	8,55
		3) За згоени овци и овнови, над 2 години старост:	
		а) I класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 50%	7,55

	Цена Дин/kg
б) II класа — до 5 години старост, со најмногу 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 46%	7,20

**Г. Живина**

За згоени пилиња бројлери:

а) I класа	8,80
б) II класа	8,50

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 1 kg добиток жива мера или за 1 kg топли полу-тинки, франко натазарено во вагон или камион, по избор на купувачот во местото на продавачот. Тежината се утврдува по истекот на 12 часови од последното хранење, или најдоцна 2 часа по колењето, или кај нахранети говеда и овци намалено до 5% а кај свињи до 2%.

Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан:

1) со посебниот југословенски стандард — Месести свињи за индустриска преработка JUS E.C1.021;

2) со прописите за квалитетот на говедата и овците за колење и гоњење РК — Е2 (трето преработено издание).

Цените од точка 1 под А, Б и В на оваа одлука не се применуваат на грлата кај кои постојат скриени мани, што ќе се утврдат на линијата на колењето.

Преземањето по квалитет го врши стручна служба што ќе ја одреди надлежниот републички орган, под надзор на органот на пазарната инспекција.

3. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги преземе свињите, говедата, овците и живината по цените од точка 1 на оваа одлука. Свињите и говедата Дирекцијата ќе ги преземе во количините што производителите ќе ги договорат за испорака на Фондот за унапредување на производството и на пласманот на добитокот и на добиточните производи и тие количини ќе ги регистрираат кај Дирекцијата.

Дирекцијата е должна да ги преземе по цените од точка 1 на оваа одлука и сите количини на свињи, говеда, овци и живина, што производителите ќе ѝ ги понудат а не се договорени за испорака на Фондот за унапредување на производството и на пласманот на добитокот и на добиточните производи, ако тие количини производителите поединечно или преку свои деловни здруженија ги регистрираат кај Дирекцијата.

Дирекцијата ќе ги преземе свињите, говедата, овците и живината според ст. 1 и 2 на оваа точка ако количините се регистрирани кај Дирекцијата до 31 декември за секоја наредна година.

Количините регистрирани кај Дирекцијата секоја година можат да се дополнуваат, со тоа што дополнувањето да не може да биде на штета на производителот.

Договорите од ст. 1 и 2 на оваа точка покрај вкупната количина, мораат да содржат и динамика на испораката по квартали, така што и обврската на Дирекцијата во поглед на преземањето да важи само за испораката на количините според така договорената динамика.

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат ако производителите ѝ понудат на Дирекцијата добиток за откуп најмалку во следните количини:

1) свињи	500 парчиња;
2) говеда	50 парчиња;
3) овци и јагниња	500 парчиња;
4) бројлери	5000 парчиња.

5. Организациите на здружениот труд што ќе ги овласти Дирекцијата ќе ги купуваат по цените и под условите од точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука сите количини на свињи, говеда, овци, јагниња и живина (добиток), што производителите ќе им ги понудат заради купување најдоцна 30 дена пред почетокот на испораката на говедата и овците, а 20 дена пред почетокот на испораката на свињите и живината.

Дирекцијата е должна да го преземе понудениот добиток по истекот на рокот на испораката.

Ако Дирекцијата не го преземе добитокот во тој рок, таа е должна понудениот добиток, без оглед на неговиот квалитет, да го преземе, а по истекот на тој рок на производителите да им ги надомести трошоците и штетата кои поради тоа ќе настанат.

Ако производителот не ги подготви пријавените количини на добиток или не го испорачува добитокот според договорената динамика, тој е должен на Дирекцијата да ѝ ги надомести трошоците и штетата кои поради тоа ќе настанат.

Организациите на здружениот труд од став 1 на оваа точка, ако за тоа добијат налог од Дирекцијата, се должни откупениот добиток односно месо и преработките од месо од таквиот добиток да ги продадат на одреден пазар односно на одредени купувачи.

Односот помеѓу Дирекцијата и организациите на здружениот труд од став 1 на оваа точка се регулира со писмен договор.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 ноември 1973 година.

Р. п. бр. 241  
26 декември 1972 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Земал Биедиќ, с. р.**

**694.**

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет до-несува

**О Д Л У К А****ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1973 ГОДИНА**

1. На организациите на здружениот труд што произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), им се гарантираат следните откупни цена за волна за 1973 година, и тоа:

	Дин/kg
1) за волна мерино I класа	65,95
2) за волна полумерино Ia класа	60,30
3) за волна полумерино Ib класа	50,15
4) за волна цигаја IIa класа	39,95
5) за волна цигаја IIb класа	36,50
6) за волна руда праменка IIIa класа	31,60
7) за волна руда праменка IIIb класа	30,30

Одредбите на оваа одлука се применуваат и врз организациите на здружениот труд што вршат промет на волна, и тоа за количините на волна од

домашно производство произведени во кооперација со производители на волна.

Цената на волната стрижена од јагниња (јарина) од иста класа според југословенскиот стандард е пониска за 5% од цените од став 1 на оваа точка.

Цените на волната во боја од соодветни класи според југословенскиот стандард се пониски за 10% од цените од став 1 на оваа точка.

Цените на табаката волна се пониски за 5% од соодветната цена за рунска волна, ако поради симнување со хемикали волната не е битно оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и продавачот спогодбено ја утврдуваат цената сразмерно со оштетувањето.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

Цените се подразбираат врз база на прана волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS F.B1.011 донесен со Решението за југословенскиот стандард за волнено влакно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/63).

3. Сојузната дирекција за резерви на индустриските производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги купува по цените и под условите од оваа одлука сите количини на волна што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купената волна што производителите ќе ѝ ја стават на располагање да ги преземе во рок од 2 месеца од денот на ставањето на располагање.

4. Дирекцијата и производителите со договор ги утврдуваат роковите на преземањето и другите услови на испорака на волната.

5. Дирекцијата може да овласти одделни организации на здружениот труд да купуваат волна за нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 242

26 декември 1972 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

695.

Врз основа на член 36, во врска со член 39 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 39 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

1. Организациите на здружениот труд за целите предвидени во член 39 на Законот за девизно работење можат да користат, и тоа:

1) 20% од девизите наплатени со извозот на стоки и услуги;

2) 45% од девизите наплатени со вршењето на туристички услуги;

3) 100% од девизите наплатени со извозот на домашни книги и списанија, домашен печат, домашни музички ноќи, графички услуги, грамофонски плочи, филмови, радио и ТВ програми, како и со изведувањето на културно-просветни и уметнички програми во странство;

4) 100% од него-приливот на девизи остварени со изведувањето на инвестициони работи во странство и со вршењето на научноистражувачки работи и услуги во странство.

За целите предвидени во член 39 на Законот за девизно работење добивката остварена во претпријатие во странство, што ја држат на посебна девизна сметка во Југославија, организациите на здружениот труд можат да ја користат до височина од 100%.

2. Како туристички услуги во смисла на точка 1 под 2 на оваа одлука се подразбираат услугите дадени на странски туристи, и тоа:

1) услугите на организациите на здружениот труд што имаат капацитети за сместување (ноќевање) на гости;

2) услугите на организациите на здружениот труд што се регистрирани за давање туристички услуги, и тоа: организирање и спроведување на туристички патувања и излети во Југославија и во странство, организирање посети на културни, стопански, спортски и други приредби; наемање на возила (рентакар и такси-служба), на пловила и на воздухоплови (чартерлети); организирање на лов и риболов; услуги на посредување во туристичкиот промет, како и услуги на приредување игри на среќа.

3. Во основицата за утврдување на делот на девизите во смисла на оваа одлука, се признаваат и износите наплатени во динари за услуги извршени на домашни организации на здружениот труд и на домашни физички лица во превоз на стоки и патници на странски релации односно во странство, и тоа:

1) на организации на здружениот труд на поморскиот, поморско-речниот и речниот сообраќај — за превоз од домашна лука односно пристаниште во други земји и обратно;

2) на организации на здружениот труд на воздушниот сообраќај — за превоз од аеродромот за полетување во Југославија до во другите земји и обратно;

3) на организации на здружениот труд на железничкиот и друмскиот сообраќај — за превоз вон од територијата на Југославија;

4) на организации на здружениот труд на поштенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сообраќај — за услуги извршени во странство;

5) на организации на здружениот труд за гељење; спасување и вадење бродови и други пловни објекти — за услуги извршени вон територијалните води на Југославија;

6) на организации на здружениот труд за контрола на квалитетот и квантитетот на стоки во меѓународниот стоковен промет — за услуги извршени во странство;

7) на организации на здружениот труд — поморски агенции — од провизијата за посредување за превоз на странски релации.

4. На организациите на здружениот труд од точка 2 под 1 на оваа одлука основицата за пресметување на делот на девизите, во смисла на оваа одлука, им се утврдува така што вкупно наплатената реализација (девизна и динарска) остварена од гостите во објектите за сместување (хотели, кампови и сл.), се дели сразмерно на учеството на странци во вкупниот број на ноќевањата во тие објекти. Добиениот износ претставува основица од која се пресметува процентот од точка 1 под 2 на оваа одлука.

5. На организациите на здружениот труд што даваат туристички услуги во смисла на точка 2 под 2 на оваа одлука во основицата за утврдување на делот на девизите, во смисла на оваа одлука, покрај девизните наплати, влегуваат и динарските наплати остварени со давање тие услуги на странски туристи.

6. На организациите на здружениот труд од точка 2 на оваа одлука, што се регистрирани за давање услуги на приредување игри на среќа, делот на девизите им се утврдува од добивката во девизи остварена од таа дејност според податоците од завршната сметка, и тоа во видовите девизи што ги оствариле.

7. На организациите на здружениот труд за превоз на патници со жичници, траекти и други

пловни објекти со кои се врши превоз помеѓу копното и островите, на авторемонтните и автосервисните организации на здружениот труд, на организациите на здружениот труд што им продаваат бензин на странски патници за бонови од Автомото сојузот на Југославија, на организациите на здружениот труд на туристички пештери и национални паркови, како и на угостителските организации на здружениот труд што им даваат услуги на исхрана на групи странски туристи за кои плаќањето се врши непосредно од странство или со посредство на домашна организација на здружениот труд регистрирана за вршење туристички услуги — во основицата за пресметување на делот на девизите по процентот од точка 1 под 1 на оваа одлука се признава износот во динари односно во бензински бонови наплатен за услугите дадени на странски патници во рамките на редовната дејност, а кој произлегува од замената на девизите.

8. Основицата за пресметување на делот на девизите во смисла на оваа одлука, на организациите на здружениот труд им се утврдува врз основа на исправите за остварената наплата и за извршениот извоз.

По исклучок од став 1 на оваа точка, организациите на здружениот труд од точка 2 под 1 основицата за пресметување на делот на девизите, во смисла на оваа одлука, ја утврдуваат врз основа на книговодствените податоци и на податоците од евиденцијата за ноќевањето на гостите, а организациите на здружениот труд од точка 2 под 2 и од точка 3 под 1, 2, 3, 4 и 7 основицата за пресметување на делот на девизите во смисла на оваа одлука ја утврдуваат врз основа на книговодствените податоци за наплатената реализација и извршените услуги.

Износите наплатени во динари за услуги делени на странски патници организациите на здружениот труд од точка 7 на оваа одлука ги докажуваат со исправите за дадените услуги и извршените наплати (талони или копии на продадени билети, благаянички дневници фактури).

9. На организациите на здружениот труд што машини и уреди од гранка 117 — Метална индустрија и од гранка 119 — Електроиндустрија, и бродови извезуваат на кредит, вредноста на таквиот извоз им служи како основица за пресметување на делот од девизите во смисла на оваа одлука. Вредноста на овој извоз се утврдува врз основа на царинската пријава за извоз.

10. Организациите на здружениот труд делот на девизите што им припаѓа во смисла на оваа одлука го користат во видовите девизи што ги оствариле.

11. Делот на девизите што им припаѓа на организациите на здружениот труд од точка 2 под 1 на оваа одлука се користи во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања и во валути на други земји зависно од тоа од која земја е односниот гост. Овие организации во рамките на наплатените девизи односно валути од став 1 на овој член можат да извршат пресметка во кој и да е вид девизи односно валути, по свој избор.

На организациите на здружениот труд од точка 2 под 2 и точка 7 на оваа одлука делот во девиза што им припаѓа по динарските наплати им се признава во видовите девизи што се заменети за динари, а ако не можат да докажат кој вид девизи се заменети за динари, делот во девиза го користат по свој избор, и тоа 75% во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, а 25% во други девизи.

Делот на девизите што им припаѓа на организациите на здружениот труд од точка 3 на оваа одлука врз основа на динарските наплати во смисла на оваа одлука, се признава во валутата на земјата во која превозот е извршен — кај извозот, во валутата на земјата од која превозот се врши — кај увозот, односно во валутата на земјата во која услугата е извршена.

12. Право на располагање со девизите по процентите од оваа одлука им припаѓа на организациите на здружениот труд за чија сметка се остварува извозот на стоки и услуги.

13. Организациите на здружениот труд на кои според одредбите на оваа одлука им припаѓа помал дел девизи во однос на делот на девизите што им припаѓал според Одлуката за утврдување на делот на девизите што работните организации можат да ги користат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 48/66, 33/67, 54/67, 9/69, 31/71 и 32/71), а до 31 декември 1971 година врз товар на тие средства имале договорени и ненамирени кредитни обврски, и натаму можат да ги применуваат врз девизниот прилив процентите од таа одлука, и тоа до намирувањето на тие обврски.

14. Технички упатства за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за утврдување на делот на девизите што работните организации можат да ги користат во смисла на член 16 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/72 и 26/72) и Одлуката за признавање на определени работни организации наплатите во динари како основица за прибавување девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 52/67 и 25/71).

16. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 243

26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател.

Џемал Биедик, с. р.

696.

Врз основа на член 4 од Уредбата за издагоците за службени патувања во странство што на сојузни органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65 и 27/71), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗНОСИТЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

1. Во Решението за износите на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/69 и 43/72), во точка 1 се вршат измени на валутите во кои се одредени дневниците за службени патувања во следните странски земји, така што изменетиот текст да гласи:

„За Куба:		
I група работни места	9,5	англиски фунти
II „ „ „	8,5	„ „
III „ „ „	8	„ „
IV „ „ „	7	„ „
За Мали:		
I група работни места	30	САД долари
II „ „ „	30	„ „
III „ „ „	25	„ „
IV „ „ „	25	„ „
За Турција:		
I група работни места	20	САД долари
II „ „ „	18	„ „
III „ „ „	16	„ „
IV „ „ „	14	„ „

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 229  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

697.

Врз основа на член 36 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во согласност со сојузниот секретар за надворешни трговија, сојузниот секретар за правосудни и општи управни работи пропишува

## П Р А В И Л Н И К

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ВРШЕЊЕТО НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

#### Член 1

Во Правилникот за запишување во регистарот на вршењето на надворешнотрговски промет на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66) во називот зборовите: „работните организации“ се заменуваат со зборовите: „организациите на здружениот труд“.

#### Член 2

Во член 1 став 1 зборовите: „стопанските организации (претпријатија, задруги и др.) и нивните здруженија (деловни здруженија и други здруженија во стопанството)“ се заменуваат со зборовите: „организациите на здружениот труд (претпријатија, задруги, организации на деловното здружување и основни организации на здружениот труд)“.

#### Член 3

Во член 3 став 1 зборовите: „извоз и увоз“ се заменуваат со зборовите: „надворешнотрговски промет“.

#### Член 4

Во член 4 став 1 точка 1 се менува и гласи:  
„1) потврда од Службата на општественото книговодство дека располага со минимумот средства пропишан во Одлуката за минимумот на средства со кои одделни стопански организации мораат да располагаат за вршење надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66 и 12/71), односно дека за секој облик (вид) на надворешнотрговски промет за кој ќе се регистрира располага со минимумот деловни средства пропишан во таа одлука.“

Точка 3 се менува и гласи:

„3) исправа од републичката стопанска комора односно од покраинската стопанска комора на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата на здружениот труд дека нејзините раководни и други стручни работници потребни за вршење на надворешнотрговски промет располагаат со стручната подготовка во смисла на општиот акт од точка 2 на овој став;“

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) потврда од органот надлежен за вршење на работите на инспекција дека ги исполнува пропишаните услови во поглед на техничката опременост и други посебни услови ако тие се пропишани.“

Став 2 се брише.

#### Член 5

Во член 6 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „што е пропишан со Одлуката за обврска за остварување определен обем на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66 и 12/71)“.

#### Член 6

Во член 11 по зборовите: („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65)“ се додаваат зборовите: „односно Правилникот за запишувањето на установите во регистар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/65)“.

#### Член 7

Во сите одредби на правилникот зборовите: „стопанска организација“, различно членувани, се заменуваат со зборовите: „организација на здружениот труд“, соодветно членувани.

#### Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 1809/1 — 1972  
26 декември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за правосудни и општи  
управни работи,

Мугбил Бејзат, с. р.

698.

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72 и 63/72), сојузниот секретар за финансии издава

## НАРЕДБА

### ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ИНТЕРЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДОВИТЕ

1. Приходите на општествено-политичките заедници, на интересните заедници и на фондовите се уплатуваат на сметките кај Службата на општественото книговодство, што се одредени со оваа наредба.

#### I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

##### 1. Даноци од личниот доход и на доходот

1) Данок од личниот доход од работен однос

2. Данокот од личниот доход од работен однос, се уплатува:

1) на сметка бр. 840-1104 — Републички односно покраински данок од личниот доход од работен однос, остварен кај организациите на здружениот труд од стопанството;

2) на сметка бр. 840-1125 — Републички односно покраински данок од личниот доход од работен однос, остварен кај организациите на здружениот труд од нестопанството, кај државните органи, кај општествено-политичките организации, кај општествените организации и кај здруженијата на граѓани;

3) на сметка бр. 840-1130 — Републички односно покраински данок од личниот доход од работен однос, остварен кај граѓани и граѓански правни лица;

4) на сметка бр. 840-1146 — Општински данок од личниот доход од работен однос, остварен кај организациите на здружениот труд од стопанството;

5) на сметка бр. 840-1151 — Општински данок од личниот доход од работен однос, остварен кај организациите на здружениот труд од нестопанството, кај државните органи, кај општествено-политичките организации, кај општествените организации и кај здруженијата на граѓани;

6) на сметка бр. 840-1167 — Општински данок од личниот доход од работен однос, остварен кај граѓани и граѓански правни лица.

На сметките од став 1 на оваа точка се уплатува данокот од личниот доход од работен однос од страна на обврзниците на тој данок, без оглед на тоа дали тој се пресметува по редовна или посебна ставка.

Данокот од личниот доход од работен однос што се плаќа во паушален износ, се уплатува:

на сметка бр. 840-1172 — Данок од личниот доход од работен однос, што се плаќа во паушален износ.

2) Данок од личниот доход од земјоделска дејност на приходите од шуми

3. Данокот од личниот доход од земјоделска дејност на приходите од шуми, се уплатува:

на сметка бр. 840-120 — Данок од личниот доход од земјоделска дејност на приходите од шуми, кој се пресметува спрема друга основица а не спрема катастарскиот приход.

3) Данок од личниот доход од самостојно вршење стопански дејности

4. Данокот од личниот доход од самостојно вршење стопански дејности, се уплатува:

1) на сметка бр. 840-1307 — Републички односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење занаетнички дејности, кој се плаќа во паушален износ;

2) на сметка бр. 840-1312 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење занаетнички дејности, кој се плаќа во паушален износ;

3) на сметка бр. 840-1328 — Републички односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење други стопански дејности, кој се плаќа во паушален износ;

4) на сметка бр. 840-1333 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење други стопански дејности, кој се плаќа во паушален износ;

5) на сметка бр. 840-1349 — Републички односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење занаетнички и други стопански дејности, кој се пресметува во процент од секој поединечно остварен бруто-приход, наплатен со запирање, освен од превозничка дејност како споредна дејност во земјоделството;

6) на сметка бр. 840-1354 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење занаетнички и други стопански дејности, кој се пресметува во процент од секој поединечно остварен бруто-приход, наплатен со запирање, освен од превозничка дејност како споредна дејност во земјоделството;

7) на сметка бр. 840-1375 — Републички односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење превозничка дејност како споредна дејност во земјоделството, кој се пресметува во процент од секој поединечно остварен бруто-приход наплатен со запирање;

8) на сметка бр. 840-1380 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење превозничка дејност како споредна дејност во земјоделството, кој се пресметува во процент од секој поединечно остварен бруто-приход наплатен со запирање;

9) на сметка бр. 840-1396 — Републички односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење нестопански дејности, кој се плаќа во паушален износ;

10) на сметка бр. 840-13107 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење нестопански дејности, кој се плаќа во паушален износ;

11) на сметка бр. 840-13112 — Републички односно покраински данок од личниот доход од самостојно вршење нестопански дејности, кој се пресметува во процент од секој поединечно остварен бруто-приход, наплатен со запирање;

12) на сметка бр. 840-13128 — Општински данок од личниот доход од самостојно вршење нестопански дејности, кој се пресметува во процент од секој поединечно остварен бруто-приход, наплатен со запирање;

13) на сметка бр. 840-13133 — Републички односно покраински данок од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;

14) на сметка бр. 840-13149 — Општински данок од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања.

5. Во сите други случаи даноците од личниот доход со кои граѓаните и граѓанските правни лица се задолжуваат во годишен износ, се уплатуваат на збирна-преодна сметка (сметка бр. 846).

На сметките на кои се уплатуваат даноците од личниот доход се уплатуваат и соодветните придонеси од личниот доход што им припаѓаат на општествено-политичките заедници, ако не се воведени даноци од личниот доход.

#### 4) Данок на доход

6. Данокот на доход се уплатува:

1) на сметка бр. 840-1403 — Републички данок на доходот на организациите на здружениот труд;

2) на сметка бр. 840-1419 — Општински данок на доходот на организациите на здружениот труд;

3) на сметка бр. 840-1424 — Данок на средствата на заедничката потрошувачка на организациите на здружениот труд, на државните органи и на другите корисници на општествени средства;

4) на сметка бр. 840-1445 — Надоместок (придонес) за користење на градско земјиште.

5) Данок од вкупниот приход на граѓаните

7. Данокот од вкупниот приход на граѓаните се уплатува:

на сметка бр. 840-1515 — Данок од вкупниот приход на граѓаните.

**2. Данок на промет, на имот и на приходи од имот****1) Основен данок на промет на производи**

8. Основниот данок на промет на производи, се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2101 — Основен данок на промет на нафта и на деривати од нафта (тар. бр. 2);

2) на сметка бр. 840-2117 — Основен данок на промет на преработки од тутун (тар. бр. 3);

3) на сметка бр. 840-2122 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки на кои се плаќа овој данок, освен на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани (тар. бр. 4);

4) на сметка бр. 840-2138 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани (тар. бр. 4);

5) на сметка бр. 840-2143 — Основен данок на промет на алкохол-етанол (тар. бр. 5);

6) на сметка бр. 840-2159 — Основен данок на промет на патнички автомобили и на резервни делови за сите патнички автомобили (тар. бр. 6);

7) на сметка бр. 840-2164 — Основен данок на промет на лекови (тар. бр. 7);

8) на сметка бр. 840-2185 — Основен данок на промет на други производи, освен основниот данок на промет на производи што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица (тар. бр. 1 и 8 до 18);

9) на сметка бр. 840-2190 — Основен данок на промет на производи на прометот остварен од самостојни занаетчи и од други дејности и од граѓани и граѓански правни лица, кој не се разрежува во годишен износ и кој не втасува за наплата тримесечно;

10) на сметка бр. 840-21100 — Основен данок на промет на производи кој се плаќа при увоз и на прометот на производи за потребите на Југословенската народна армија.

**2) Посебен републички (покраински) данок на промет на производи**

9. Посебниот републички односно покраински данок на промет на производи, се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2208 — Посебен републички односно покраински данок на промет на производи, што го плаќаат организациите на здружениот труд како даночни обврзници;

2) на сметка бр. 840-2213 — Посебен републички односно покраински данок на промет на производи, што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица што редовно вршат промет и го плаќаат данокот во месечни рокови;

3) на сметка бр. 840-2229 — Посебен републички односно покраински данок на промет на производи, што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица кои не се занимаваат редовно со промет на производи;

4) на сметка бр. 840-2234 — Посебен републички односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

5) на сметка бр. 840-2255 — Посебен републички односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани.

**3) Посебен општински данок на промет на производи**

10. Посебниот општински данок на промет на производи, се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2304 — Општински данок на промет на производи, што го плаќаат организациите на здружениот труд како даночни обврзници;

2) на сметка бр. 840-2325 — Општински данок на промет на производи што го плаќаат граѓани и граѓански-правни лица што редовно вршат промет и го плаќаат данокот во месечни рокови;

3) на сметка бр. 840-2330 — Општински данок на промет на производи што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица што не се занимаваат редовно со промет на производи;

4) на сметка бр. 840-2346 — Општински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани;

5) на сметка бр. 840-2351 — Општински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и граѓани.

**4) Основен данок на надоместоци за вршење услуги**

11. Основниот данок на надоместоци за вршење услуги, се плаќа:

1) на сметка бр. 840-21116 — Основен данок на надоместоци за вршење надворешнотрговски работи и услуги со странство;

2) на сметка бр. 840-21121 — Основен данок на надоместоци за вршење промет на стоки на големо во Југославија;

3) на сметка бр. 840-21137 — Основен данок на надоместоци за вршење кредитни и други банкарски работи;

4) на сметка бр. 840-21142 — Основен данок на надоместоци за услуги на менижни кредити.

**5) Посебен републички (покраински) данок на надоместоци за вршење услуги**

12. Посебниот републички односно покраински данок на надоместоци за вршење услуги, се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2260 — Посебен републички односно покраински данок на надоместоци за услуги, што го плаќаат организациите на здружениот труд како даночни обврзници;

2) на сметка бр. 840-2276 — Посебен републички односно покраински данок на надоместоци за услуги, што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица во месечни рокови;

3) на сметка бр. 840-2281 — Посебен републички односно покраински данок на надоместоци за услуги од граѓани и граѓански правни лица што не се занимаваат редовно со вршење услуги.

**6) Посебен општински данок на надоместоци за вршење услуги**

13. Посебниот општински данок на надоместоци за вршење услуги, се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2351 — Општински данок на надоместоци за услуги што го плаќаат организациите на здружениот труд како даночни обврзници;

2) на сметка бр. 840-2367 — Општински данок на надоместоци за услуги, што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица во месечни рокови;

3) на сметка бр. 840-2372 — Општински данок на надоместоци за услуги од граѓани и граѓански правни лица што не се занимаваат редовно со вршење услуги.

Обврзниците на основниот данок на промет на производи ги уплатуваат своите обврски (пресметани износи на аконтации на данокот) кај надлежната Служба на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка со посебни налози за секоја република и автономна покраина а ги насочуваат во корист на соодветната збирна сметка кај онаа надлежна Служба во седиштето.

на републиката односно на автономната покраина на чија територија е остварен прометот што подлежи на плаќање основен данок на промет. Ако со републичкиот односно покраинскиот пропис е предвидено одреден дел на основниот данок на промет да ѝ се отстапуваат на општината на чија територија е остварен тој данок, кон вирманскиот налог за уплата на данокот се прилага и спецификација на тој данок по општини.

Истата постапка при уплатувањето на своите обврски ја применуваат обврзниците на основниот данок на надоместоци за вршење услуги, со тоа што тој данок се насочува во корист на соодветната збирна сметка кај општинска Служба во седиштето на републиката односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа работната единица на организацијата на здружениот труд — комитент на која е извршена услугата (корисник на услугата).

#### 7) Данок на приходи од имот и од имотни права и данок на имот

14. Данокот на приходи од имот и од имотни права и данокот на имот, се уплатуваат:

- 1) на сметка бр. 840-2400 — Данок на приходи од имот и од имотни права;
- 2) на сметка бр. 840-2416 — Данок на приходи од згради;
- 3) на сметка бр. 840-2421 — Данок на добивки од игри на среќа;
- 4) на сметка бр. 840-2437 — Данок на промет на недвижности и права;
- 5) на сметка бр. 840-2442 — Данок на наследство и подароци;
- 6) на сметка бр. 840-2458 — Данок на згради;
- 7) на сметка бр. 840-2463 — Данок на имот;
- 8) на сметка бр. 840-2479 — Републички односно покраински данок на товарни друмски моторни, приклучни и комби-возила за превоз на товари и стоки;
- 9) на сметка бр. 840-2484 — Општински данок на товарни друмски моторни, приклучни и комби возила за превоз на товари и стоки.

15. Во сите други случаи даноците на приходи од имот и од имотни права и даноците на имот, кога обврзниците на тие даноци се задолжуваат во годишен износ, се уплатуваат на збирната-предната сметка (сметка 846).

#### 8) Даноци од странски лица

16. Данокот од странски лица, се уплатува:

- 1) на сметка бр. 840-2507 — Данок на добивка на странски лица што вложуваат средства во домашна организација на здружениот труд од стопанството за заедничко работење;
- 2) на сметка бр. 840-2512 — Данок на добивка на странски изведувачи на инвестициони работи;
- 3) на сметка бр. 840-2528 — Данок од личниот доход од странски превозници на патници и стоки.

### 3. Такси

#### 1) Административни такси

17. Административните такси се уплатуваат:

- 1) на сметка бр. 840-3109 — Царински такси во готови пари;
- 2) на сметка бр. 840-3114 — Конзуларни такси;
- 3) на сметка бр. 840-3135 — Други сојузни административни такси во готови пари;

4) на сметка бр. 840-3140 — Републички односно покраински административни такси во готови пари;

5) на сметка бр. 840-3156 — Општински административни такси.

#### 2) Комунални такси

18. Комуналните такси се уплатуваат:

- 1) на сметка бр. 840-3161 — Комунални такси на престој во туристички места;
- 2) на сметка бр. 840-3177 — Комунални такси на фирма, освен таксата што ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица;
- 3) на сметка бр. 840-3182 — Комунални такси на фирма, што ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица;
- 4) на сметка бр. 840-3198 — Комунални такси на други предмети за таксирање, освен таксата што ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица;
- 5) на сметка бр. 840-31109 — Комунални такси на други предмети за таксирање што ги плаќаат граѓани и граѓански правни лица.

#### 3) Судски такси

19. Судските такси се уплатуваат:

- 1) на сметка бр. 840-31114 — Сојузни судски такси во готови пари;
  - 2) на сметка бр. 840-31135 — Републички односно покраински судски такси во готови пари;
  - 3) на сметка бр. 840-31140 — Општински судски такси.
- На сметката под редниот број 1) од став 1 на оваа точка се уплатува приходот од судски такси во готови пари што ќе го остварат судовите на федерацијата, а под редниот број 2) — приходот што ќе го остварат судовите на републиките односно на покраините, додека на сметката под редниот број 3) се уплатува приходот од општински судски такси, од продадени таксени вредносници и од судски такси во готови пари.

### 4. Царина

20. Царината, посебната давачка, посебната царинска такса на увезени стоки и лежарината се уплатуваат во корист на партијата на евидентна сметка бр. 845 на надлежната царинарница. Приходите уплатени по овие основи царинарницата ги raspределува на сметките, и тоа:

- 1) на сметка бр. 840-4106 — Царина од организациите на здружениот труд од стопанството;
- 2) на сметка бр. 840-4111 — Царина од организациите на здружениот труд од нестопанството, од државните органи, од општествено-политичките организации и од општествените организации и здруженијата на граѓани;
- 3) на сметка бр. 840-4127 — Царина од граѓани и од граѓански правни лица;
- 4) на сметка бр. 840-4202 — Посебни такси на увезени стоки;
- 5) на сметка бр. 840-4309 — Посебна давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи;
- 6) на сметка бр. 840-4405 — Посебна давачка за израмнување на даночно оптоварување;
- 7) на сметка бр. 840-4410 — Посебна давачка за царинско евидентирање;
- 8) на сметка бр. 840-4426 — Лежарина на стоки сместени во царински магацини и складови.



**5. Приходи според посебни прописи**

21. Приходите според посебни прописи, се уплатуваат:

- 1) на сметка бр. 840-5103 — Парични казни за царински прекршоци и парични средства добиени од продадени стоки по прекршоците;
- 2) на сметка бр. 840-5119 — Парични казни за стопански престапи, што ѝ припаѓаат на републиката односно на покраината;
- 3) на сметка бр. 840-5124 — Парични казни за прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката односно на покраината;
- 4) на сметка бр. 840-5145 — Парични казни за сообраќајни прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката односно на покраината;
- 5) на сметка бр. 840-5150 — Парични казни за кривични санкции, што ѝ припаѓаат на републиката односно на покраината;
- 6) на сметка бр. 840-5166 — Парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат републичките односно покраинските органи на управата надлежни за работите на приходите;
- 7) на сметка бр. 840-5171 — Парични казни за прекршоци, што ги изрекуваат општинските органи на управата надлежни за работите на приходите;
- 8) на сметка бр. 840-5187 — Други парични казни, што ѝ припаѓаат на општината.

**6. Приходи на органите на управата и други разни приходи**

22. Приходите на органите на управата, се уплатуваат:

на сметка бр. 845 — Евидентна сметка на приходите на органите на управата.

На сметката бр. 845 односно на соодветните партии на надлежниот орган на управата се уплатуваат приходите на органите на управата што тие органи ќе ги остварат со вршење на својата дејност.

Приходите уплатени во корист на односната партија на сметката бр. 845, се распоредуваат на следните сметки:

- 1) на сметка бр. 840-6100 — Приходи на органите на управата на федерацијата;
- 2) на сметка бр. 840-6116 — Приходи на републичките односно покраинските органи на управата;
- 3) на сметка бр. 840-6121 — Приходи на општинските органи на управата.

23. Другите разни приходи, се уплатуваат:

- 1) на сметка бр. 840-6207 — Други републички односно покраински приходи;
- 2) на сметка бр. 840-6212 — Други општински приходи;

На сметките под редните броеви 1 и 2 на оваа точка се уплатуваат разни непредвидени и вонредни приходи, како и приходи на буџетите за кои не е отворена посебна сметка, како: анuitети по кредитите одобрени од средствата на бившите инвестициони фондови на општествено-политичките заедници, камати на кредитите од средствата на Народната банка, камати на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството, камата на орочени средства, приходи од закупи, наплатени трошоци од спорови, враќање по исплати извршени во поранешните години и сл.

3) на сметка бр. 840-6228 — Укинати буџетски приходи.

На сметката под редниот број 3 се уплатуваат укинатите буџетски приходи, ако прописите врз основа на кои се воведени тие приходи престанале да важат во изминатата и поранешните години, а во оваа година не е воведен соодветен приход. Уплатените износи на приходите се распоредуваат на корисниците според порано важечките прописи;

4) на сметка бр. 840-2633 — Разлики во цената одземени по решенија на републичката односно покраинската пазарна инспекција;

5) на сметка бр. 840-6249 — Разлики во цената одземени по решенија на општинската пазарна инспекција;

6) на сметка бр. 840-6254 — Надоместок за искористување на земјоделски земјишта;

7) на сметка бр. 840-6275 — Дел од премија за осигурување од пожар.

**7. Обврски на граѓани и на граѓански правни лица, што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни рокови**

24. Обврските на граѓани и на граѓански правни лица, што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, се уплатуваат:

на сметка бр. 846 — Збирна-преодна сметка на обврските што ги плаќаат граѓани и граѓански правни лица.

На сметка 846 се уплатуваат, и тоа:

- (1) Данокот од личниот доход од земјоделска дејност, кој се пресметува според катастарскиот приход;
- (2) Данокот од личниот доход од земјоделска дејност, кој се пресметува спрема фактичниот доход;
- (3) Данокот од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски дејности;
- (4) Данокот од личниот доход од самостојно вршење други стопански дејности;
- (5) Данокот од личниот доход од самостојно вршење нестопанска дејност;
- (6) Данокот од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
- (7) Данокот на приход од згради на земјоделци;
- (8) Данокот на приход од згради на други обврзници;
- (9) Данокот на згради;
- (10) Данокот на приход од имот и од имотни права;
- (11) Данокот на имот;
- (12) Републичкиот односно покраинскиот данок на товарни друмски, моторни, приклучни возила и комби-возила за превоз на товари и стоки;
- (13) Општинскиот данок на товарни друмски, моторни и приклучни возила и на комби-возила за превоз на товари и стоки;
- (14) Основниот данок на промет на производи на прометот остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;
- (15) Основниот данок на промет на производи на прометот остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиски;
- (16) Посебниот републички односно покраински данок на промет на производи на прометот остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;
- (17) Посебниот републички односно покраински данок на промет на производи на прометот остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиски;
- (18) Посебниот републички односно покраински данок на промет на надоместоци за услуги, остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;
- (19) Посебниот републички односно покраински данок на надоместоци за услуги, остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;
- (20) Посебниот општински данок на промет на производи на прометот остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;
- (21) Посебниот општински данок на промет на производи на прометот остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(22) Посебниот општински данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(23) Посебниот општински данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(24) Комуналните такси на фирма што ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица;

(25) Комуналните такси на други предмети на таксирање, што ги плаќаат граѓани и граѓански правни лица;

(26) Придонесот од личниот доход од земјоделска дејност — за основно образование;

(27) Придонесот од личниот доход од самостојно вршење стопански дејности — за основно образование;

(28) Придонесот за здравствено осигурување на земјоделците;

(29) Придонесот за здравствено осигурување на самостојни занаетчи и самостојни угостители;

(30) Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на земјоделците;

(31) Придонесот за инвалидско и пензиско осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители;

(32) Данокот за заштита од штетното дејство на водите (воден придонес);

(33) Таксите за заштита и користење на водите;

(34) Надоместокот за искористување на мелиорациони и водостопански објекти и постројки;

(35) Месниот самопридонес во пари од земјоделците;

(36) Месниот самопридонес во пари од други обврзници;

(37) Затезната односно казнената камата;

(38) Трошоците на присилната наплата;

(39) Другите приходи;

(40) Укинатите приходи.

За обврските на граѓаните и на граѓанските правни лица, што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, Службата на општественото книговодство во рамките на збирната-продната пресметка ќе отвори посебни сметки. Ознаките на тие посебни сметки ќе ги одреди Службата на општественото книговодство, а општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите ќе ги внесува во спецификациите. За броевите на овие сметки Службата на општественото книговодство ќе го извести општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите, веднаш по излегувањето на упатствата издадени од страна на Службата на општественото книговодство за примена на оваа наредба.

Заради обезбедување евиденција за уплатените износи на месниот самопридонес, на водниот придонес и на придонесот за здравствено осигурување по односните заедници, обврзниците на тие придонеси ќе го назначат на уплатницата називот односно бројот на соодветната заедница во чија корист се уплатува соодветниот приход.

25. Покрај наведените обврски, на збирната-продната сметка (846) се уплатуваат и други обврски на граѓаните ако се пропис е одредено на територијата на општината да се разрежуваат во годишен износ а да се плаќаат тримесечно. Во ваквите случаи Службата на општественото книговодство, по барање на републичкиот орган на управата надлежен за работите на приходите, ќе отвори посебни сметки во рамките на збирната-продната сметка (сметка 846).

Прекиникување на уплатите на обврските на граѓаните и на граѓанските правни лица од збирно-продната сметка (сметка 846) на одделни сметки отворени во рамките на основните сметки (сметки 840, 842 и 843) ќе врши Службата на општественото книговодство по одделни видови и облици а врз основа на спецификациите и вирманските налози издадени од страна на општинскиот орган на упра-

вата надлежен за работите на приходите во роковите одредени од страна на републичкиот односно покраинскиот секретаријат за финансии.

## II. ПРИХОДИ НА ИНТЕРЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

### 1. Приходи на заедниците за здравствено осигурување

26. Придонесот за здравствено осигурување се уплатува во корист на партијата на фондот на заедниците на здравственото осигурување отворена во рамките на сметката 640 — Жиро-сметка на фондот на заедниците на здравственото осигурување.

Во корист на сметката 640 односно во корист на соодветните индивидуални партии на заедниците на здравственото осигурување се уплатува придонесот за здравствено осигурување на земјоделците, како и придонесот за здравствено осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители, доколку тие придонеси не се уплатуваат преку сметката бр. 846.

### 2. Приходи на заедниците на инвалидското и пензиското осигурување

27. Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се уплатува во корист на партијата на фондот на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување отворена во рамките на сметката 642 — Жиро-сметки на фондот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување.

Во корист на сметката 642 односно во корист на соодветните индивидуални партии на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување се уплатуваат и придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на земјоделците, како и придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители, доколку тие придонеси не се уплатуваат преку сметката бр. 846.

### 3. Приходи на заедниците за образование

28. Придонесот за образование од личниот доход од работен однос и од доходот, се уплатува:

1) на сметка бр. 843-16 — Републички односно покраински придонес за образование од личниот доход од работен однос, остварен кај организациите на здружениот труд од стопанството;

2) на сметката бр. 843-21 — Републички односно покраински придонес за образование од личниот доход од работен однос, остварен кај организациите на здружениот труд од нестопанството, кај државните органи, кај општествено-политичките организации, кај општествените организации и здруженијата на граѓани;

3) на сметка бр. 843-37 — Републички односно покраински придонес за образование од личниот доход од работен однос, остварен кај граѓани и граѓански правни лица;

4) на сметка бр. 843-42 — Придонес за образование од личниот доход од работен однос, остварен кај организациите на здружениот труд од стопанството — за основно образование;

5) на сметка бр. 843-58 — Придонес за образование од личниот доход од работен однос, остварен кај организациите на здружениот труд од нестопанството, кај државните органи, кај општествено-политичките организации, кај општествените организации и здруженијата на граѓани — за основно образование;

6) на сметка бр. 843-63 — Придонес за образование од личниот доход од работен однос, остварен кај граѓани и граѓански правни лица — за основно образование;

7) на сметка бр. 843-79 — Републички односно покраински придонес за образование од доходот на организациите на здружениот труд — за високо образование;

8) на сметка бр. 843-84 — Придонес за образование од доходот на организациите на здружениот труд — за средно образование.

#### 4. Приходи на заедниците за вработување

29. Придонесот за вработување, се уплатува:

1) на сметка бр. 843-107 — Придонес од личниот доход за вработување;

2) на сметка бр. 843-112 — Придонес од доходот за вработување.

#### 5. Приходи на месните заедници

30. Месните самопридонеси се уплатуваат:

1) на сметка бр. 843-128 — Местен самопридонес во пари од работниците вработени во општествениот сектор;

2) на сметка бр. 843-133 — Местен самопридонес во пари од земјоделците;

3) на сметка бр. 843-149 — Местен самопридонес во пари од другите обврзници;

4) на сметка бр. 843-154 — Други приходи на месните заедници.

Приходите на месните заедници ги распоредува општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите врз односните месни заедници.

За да може да се изврши овој распоред на приходите, уплатувачите на приходите на месните заедници се должни да го назначат на грбот на уплатницата називот односно бројот на месната заедница на која ѝ припаѓа приходот.

На овие сметки се уплатуваат приходите на месните заедници, ако општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите, во спогодба со односната месна заедница, одлучи приходите на месните заедници да не се уплатуваат на збирната-преодната сметка на општествените обврски што ги плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица (сметка 846).

### III. ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ

31. Средствата на деловниот фонд по основ на заем се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-16 — Средства на деловниот фонд на организациите на здружениот труд од стопанството и на деловните банки по основ на задолжителниот заем од 1971 година;

2) на сметка бр. 842-21 — Средства на деловниот фонд на организациите на здружениот труд од стопанството и на деловните банки по основ на задолжителниот заем од 1972 година;

3) на сметка бр. 842-37 — Средства на деловниот фонд на организациите на здружениот труд од стопанството и на деловните банки по основ на задолжителниот заем од 1973 година.

32. Данокот (камата) на кредитниот фонд, на банките, се уплатува:

на сметка бр. 842-42 — Данок (камата) на кредитниот фонд на банките.

33. Придонесот за непосредна детска заштита, се уплатува:

на сметка бр. 842-58 — Придонес за непосредна детска заштита.

34. Придонесот за додатокот на деца, се уплатува:

на сметка бр. 842-63 — Придонес за додатокот на деца.

35. Средствата за покрите на разликата во станарината, се уплатуваат:

на сметка бр. 842-79 — Средства за покрите на разликата во станарината.

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатува делот од средствата одреден со општински, покраински или републички пропис или утврден со општествен договор односно со самоуправни спогодба за покрите на разликата во станарината (субвенционирање на станарината).

Во корист на сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат и средствата за покрите на разликите во станарината, ако собранието на градот, во согласност со сите општини во состав на градот, донело одлука тој придонес да се уплатува на посебна сметка, со таа разлика што наместо статистичката ознака за општината на налогот за уплата да се става статистичката ознака за градот, во овој случај 000 (на пример: 608-842-000-79).

36. Придонесот за изградба на станови на учесниците на Народноослободителната војна и за солидарна изградба на станови за работниците, се уплатува:

1) на сметка бр. 842-84 — Придонес за изградба на станови на учесниците на Народноослободителната војна;

2) на сметка бр. 842-107 — Придонес за солидарна изградба на станови за работниците.

37. Придонесот за обнова на Босанска Краина, се уплатува:

1) на сметка бр. 842-112 — Придонес за Босанска Краина од средствата за материјални расходи на општата потрошувачка;

2) на сметка бр. 842-128 — Придонес за Босанска Краина од личниот доход од работен однос;

3) на сметка бр. 842-133 — Придонес за Босанска Краина од износот на наплатените придонеси од другите лични доходи, освен од личниот доход од работен однос.

38. Средствата на фондот на заедничките резерви, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-149 — Средства за републичкиот односно покраинскиот фонд на заедничките резерви;

2) на сметка бр. 842-154 — Средства за општинскиот фонд на заедничките резерви.

39. Водниот придонес, се уплатува:

1) на сметка бр. 842-175 — Данок за заштита од штетното дејство на водите (воден придонес);

2) на сметка бр. 842-188 — Такса за заштита и користење на води.

На сметките под редните броеви 1 и 2 од став 1 на оваа точка се уплатуваат наведениот данок и таксите, ако не се уплатуваат преку збирната-преодната сметка на обврските што ги плаќаат граѓаните и граѓанските правни лица (сметка 846).

40. Филмскиот придонес и придонесот од надоместоци за увезени и наемени филмови, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-196 — Филмски придонес;

2) на сметка бр. 842-203 — Придонес (данок) од надоместоци за увезени и наемени филмови.

41. Таксите на странски друмски возила, се уплатуваат:

на сметка бр. 842-219 — Такси на странски друмски возила.

42. Републичките такси на прометот на чапункари и копитарии, се уплатуваат:

на сметка бр. 842-224 — Републички односно покраински такси на прометот на чапункари и копитарии.

43. Надоместоците што му припаѓаат на фондот за патишта, се уплатуваат:

1) на сметка бр. 842-245 — Надоместоци за јавни патишта за друмски моторни возила;

2) на сметка бр. 842-250 — Надоместоци за јавни патишта за друмски запрежни возила;

3) на сметка бр. 842-266 — Надоместоци од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување на чистотијата на градот.

44. Надоместокот за патишта што го плаќаат крајните потрошувачи на бензин, се уплатува:

на сметка бр. 842-271 — Надоместок за патишта што го плаќаат крајните потрошувачи на бензин.

45. Придонесот за коморите, се уплатува:

на сметка бр. 842-287 — Придонес за коморите.

46. Приходите на Црвениот крст, се уплатуваат: на сметка бр. 842-315 — Приходи на Црвениот крст.

47. Приходите на укинатите фондови, се уплатуваат:

на сметка бр. 842-320 — Приходи на укинатите фондови.

На сметката од став 1 на оваа точка се уплатуваат укинатите приходи на фондовите, ако прописите врз основа на кои се заведени тие приходи престанале да важат во поранешните години. Уплатените износи на приходите се распоредуваат врз корисниците спрема порано важечките прописи.

48. Организациите на здружениот труд и други организации, државните органи, граѓаните и граѓанските правни лица ги уплатуваат данокот на промет и другите приходи запрени при исплатата на сметките на граѓаните на соодветните сметки предвидени со оваа наредба.

49. Обврзниците на придонесите, на даноците и другите уплатувачи, што ги уплатуваат приходите на сметките одредени со оваа наредба, при уплатувањето на приходите на односните сметки ќе го напишат на уплатницата (образец за платен промет) односно на вирманскиот налог (образец за платен промет) оперативниот број на надлежната Служба на општественото книговодство, бројот на основната сметка од планот на сметките на Службата, статистичката ознака на односната општина (град) предвидена од страна на Службата и бројот на уплатната сметка на приходите предвидена со оваа наредба. На пример: 608-840-018-1104, што практично значи:

608 — оперативен број на Службата,

840 — основна сметка во планот на сметките на Службата,

018 — статистичка ознака на општината (во овој случај Стари Град — Београд),

1104 — републички односно покраински данок од личниот доход од работен однос, остварен кај организациите на здружениот труд од стопанството.

Заради овозможување правилно испоставување на налози за уплата на приходите, кои оваа наредба е отпечатен Списокот на општините со нивните статистички ознаки по републиките и автономните покраини и филијалите на Службата на општественото книговодство, кој е составен дел на оваа наредба.

50. Ако наведените сметки за уплата на приходите на буџетите, на интересните заедници и на фондовите не ги задоволуваат потребите за спроведување на одделни републики и покраински закони односно одлуки на општински собранија, републичките, покраинските и општинските органи, во согласност со Службата на општественото книговодство, одделните сметки предвидени со оваа наредба можат да ги расчленат на потсметки за чие спроведување треба да ѝ поднесат писмено барање на надлежната републичка односно покраинска централа на Службата на општественото книговодство, која истовремено ќе го одреди и бројот на потсметката.

51. Уплатените приходи на буџетите, на интересните заедници и на фондовите се распоредуваат спрема одредените инструменти (стапки и според тоа на која општествено-политичка заедница, интересна заедница или кој фонд му припаѓаат приходите.

Распоредувањето на уплатените приходи на општествено-политичките заедници, на интересните заедници и на фондовите се врши во рокови што ќе ги одреди Секретаријатот за финансии на надлежната република односно покраина, додека приходите на буџетот на федерацијата (царини и други царински давачки, основен данок на промет на производи и услуги во кој федерацијата учествува во вид на придонеси од републиките и автономните покраини, сојузни такси и приходи на сојузните

органи) ќе се распоредуваат од соодветните уплатни сметки предвидени со оваа наредба секој 7-ми, 14-ти, 22-ри и 28-ми ден во месецот, додека средствата на деловниот фонд на организациите на здружениот труд во областа на стопанството и на деловните банки по основ на задолжителен заем ќе се распоредуваат од уплатените сметки 842-16, 842-21 и 842-37, покрај наведените рокови, и со состојбата на последниот ден во месецот на тие сметки.

За да ѝ се овозможи на Службата на општественото книговодство да ги распредели во наведените рокови приходите од царина и од други царински давачки од збирните сметки предвидени со оваа наредба во корист на буџетот на федерацијата, својата индивидуална партија отворена во рамките на основната сметка бр. 45 царинарниците ќе ја распоредуваат на соодветните збирни сметки секој 5-ти, 12-ти, 20-ти и 26-ти ден во месецот.

52. Приходите на буџетот на федерацијата од царини и од други царински давачки за стоки увезени до 31 декември 1972 година и приходите од придонесите од републиките и автономните покраини од 1972 година што ќе се наплатат до 31 јануари 1973 година, се уплатуваат, во смисла на член 57а на Законот за финансирање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72 и 63/72), во корист на буџетот на федерацијата за 1972 година.

При уплатите на приходите од царини и од други царински давачки за стоки увезени до 31 декември 1972 година и од данокот на промет на производи и услуги од 1972 година што ќе се уплатат до 31 јануари 1973 година, во кој федерацијата учествува во вид на придонеси од републиките и автономните покраини, обврзниците на тие приходи се должни да назначат на сите налози за уплата во горниот десен агол: „за 1972 година“.

Заради разграничување на овие приходи помеѓу 1972 и 1973 година, уплатувачите на приходите од ст. 1 и 2 на оваа точка се должни да назначат при уплатата на приходите до 31 јануари 1973 година, за приходите што ѝ припаѓаат на таа година, на сите делови од налогот за уплата во горниот десен агол: „за 1973 година“.

53. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/70).

54. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1973 година.

Бр. 6-15038/1

29 декември 1972 година

Белград

Сојузен секретар  
за финансии.

Јанко Смоле, с. р.

## СПИСОК

НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ОЗНАКИ ПО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ И СО ФИЛИЈАЛИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

### Социјалистичка Република Босна и Херцеговина

Место	Оперативен број на филијалата	Назив на општината	Статистичка ознака (шифра) на општината
1	2	3	4
БАЊА ЛУКА	105	Бања Лука	002
		Босанска Градишка	007
		Челинац	022
		Гламоч	032
		Јајце	042



1	2	3	4
ТИТОГРАД	201		
		Бар	001
		Цетиње	004
		Даниловград	005
		Колашин	008
		Титоград	017
		Улцињ	019

## Социјалистичка Република Хрватска

Место	Оперативен број на филијалата	Назив на општината	Статистичка ознака (шифра) на општината
1	2	3	4

БЈЕЛОВАР	312		
		Ејеловар	004
		Дарувар	012
		Гургевац	023
		Гарешница	024
		Грубишно Поле	028
		Крижевци	041
		Вировитица	089
		Врбовец	094

ЧАКОВЕЦ	314	Чаковец	010
---------	-----	---------	-----

ДУБРОВНИК	317		
		Дубровник	018
		Корчула	038
		Ластово	045

ГОСПИК	319		
		Долни Лапац	015
		Госпик	026
		Грачац	027
		Оточац	061

КАРЛОВАЦ	321		
		Дуга Реса	019
		Карловац	034
		Огулин	056
		Озаљ	062
		Слуњ	079
		Титова Кореница	082
		Војник	091
		Вргин Мост	092
		Врбовско	095

КОПРИВНИЦА	323	Копривница	037
------------	-----	------------	-----

КУТИНА	327		
		Иваник Град	032
		Кутина	043
		Новска	054
		Пакрац	064
		Чазма	011

НАШИЦЕ	332		
		Долни Михољац	016
		Нашице	050
		Ораховица	059
		Подравска Слатина	067

ОСИЕК	336		
		Бели Манастир	001
		Гаково	022
		Осиек	060
		Валпово	085

1	2	3	4
ПУЛА	337		
		Буе	006
		Бузет	007
		Лабин	044
		Новиград	052
		Пазин	065
		Пореч	068
		Пула	069
		Ровињ	072
		Умаг	084

РИЕКА	338		
		Приквеница	008
		Чабар	009
		Делнице	013
		Крк	042
		Мали Лошињ	048
		Опатија	058
		Паг	063
		Раб	070
		Риека	071
		Сењ	074

СИСАК	341		
		Двор на Уни	021
		Глина	025
		Костајница	039
		Петриња	066
		Сисак	076

СЛАВОНСКИ БРОД	343		
		Нова Градишка	051
		Славонска Пожега	077
		Славонски Брод	078

СПЛИТ	344		
		Брач	005
		Хвар	029
		Имотски	030
		Книн	036
		Макарска	047
		Метковиќ	049
		Омиш	057
		Сињ	075
		Сплит	080
		Трогир	083
		Вис	090
		Вргорац	093
		Плоче	112

ШИБЕНИК	346		
		Дрниш	017
		Шибеник	081

ВАРАЖДИН	348		
		Иванец	031
		Лудбрег	046
		Нови Мароф	053
		Вараждин	086

ВИНКОВЦИ	349		
		Винковци	088
		Жупања	111

ВУКОВАР	351	Вуковар	096
---------	-----	---------	-----

ЗАБОК	352		
		Долна Стубица	014
		Клањец	035
		Крапина	040
		Забок	097
		Златар Бистрица	110

1	2	3	4
ЗАДАР	353	Бенковац	002
		Биоград на море	003
		Обровац	055
		Задар	107
ЗАГРЕБ	301	Град Загреб	098
		Дуго Село	020
		Јастребарско	033
		Самобор	073
		Сесвете	104
		Велика Горица	087
		Запрешиќ	108
		Зелина	109
<b>Социјалистичка Република Македонија</b>			
Место	Оперативен број на филијалата	Назив на општината	Статистичка ознака (шифра) на општината
1	2	3	4
БИТОЛА	403	Битола	002
		Брод Македонски	003
		Демир Хисар	006
		Кичево	010
		Ресен	021
КУМАНОВО	409	Кратово	012
		Крива Паланка	013
		Куманово	015
ОХРИД	410	Дебар	004
		Охрид	017
		Струга	025
ПРИЛЕП	411	Крушево	014
		Прилеп	018
СКОПЈЕ	401	Град Скопје	024
СТРУМИЦА	413	Радовиш	020
		Струмица	026
		Валандово	031
ШТИП	414	Берово	001
		Делчево	005
		Кочани	011
		Пробиштип	019
		Свети Николе	027
		Штип	028
		Виница	032
ТЕТОВО	415	Гостивар	008
		Тетово	029
ТИТОВ ВЕЛЕС	416	Гевгелија	007
		Кавадарци	009
		Неготино	016
		Титов Велес	030

<b>Социјалистичка Република Словенија</b>			
Место	Оперативен број на филијалата	Назив на општината	Статистичка ознака (шифра) на општината
1	2	3	4
ЦЕЉЕ	507	Цеље	003
		Лашко	019
		Мозирје	034
		Словенске Коњице	049
		Шентјур при Цеље	051
		Шмарје при Јелшах	053
		Велење	058
Жалец	062		
КОЧЕВЈЕ	513	Кочевје	016
		Рибница	045
КОПЕР	514	Изола	013
		Копер	017
		Пиран	039
КРАЊ	515	Јесенице	014
		Крањ	018
		Радовљица	043
		Шкофја Лока	052
		Тржич	057
КРИШКО	516	Брежице	002
		Севница	046
		Кришко	059
ЉУБЉАНА	501	Љубљана-Бежиград	024
		Љубљана-Центер	025
		Церкница	004
		Гросупље	009
		Домжале	006
		Литија	022
		Логатец	023
		Камник	015
		Љубљана-Мосте Поле	026
		Љубљана-Шишка	027
Љубљана-Вич-Рудник	028		
Врхника	060		
МАРИБОР	518	Дравоград	007
		Ленарт	020
		Марибор	020
		Радље об Драви	042
		Равне на Корошкем	044
		Словенска Бистрица	048
		Словен Градец	050
МУРСКА СОВОТА	519	Горна Радгона	003
		Лендава	021
		Љутомер	029
		Мурска Собота	035
НОВА ГОРИЦА	520	Ајдовщина	001
		Идрија	011
		Нова Горица	036
		Толмин	054

1	2	3	4
НОВО МЕСТО	521	Чрномел	005
		Метлика	033
		Ново Место	037
		Требње	056
ПОСТОЈНА	522	Илирска Бистрица	012
		Постојна	040
		Сежана	047
ПТУЈ	524	Ормож	038
		Птуј	041
ТРЕОВЉЕ	527	Храсник	010
		Трбовље	055
		Загорје об Сави	061

## Социјалистичка Република Србија

Место	Оперативен број на филијалата	Назив на општината	Статистичка ознака (шифра) на општината
1	2	3	4
БЕЛГРАД	608	Бараево	010
		Чукарица	011
		Гроцка	012
		Нов Белград	013
		Обреновац	014
		Палилула	015
		Савски Венац	016
		Лајковац	055
		Лазаревац	056
		Сопот	017
		Стари Град	018
		Вождовац	019
		Врачар	020
		Земун	021
Звездара	022		
ЧАЧАК	613	Чачак	034
		Горни Милановац	041
		Лучани	060
КРАГУЕВАЦ	617	Аранђеловац	003
		Баточина	008
		Књик	044
		Крагуевац	049
		Рача Крагуевачка	086
		Топола	101
КРАЛЕВО	618	Кралево	050
		Трстеник	103
		Врњачка Бања	115
КРУШЕВАЦ	619	Александровац	001
		Брус	029
		Кикевац	032
		Крушевац	052
		Варварин	108

1	2	3	4		
ЛЕСКОВАЦ	621	Бојник	023		
		Босилеград	028		
		Црна Трава	031		
		Лебане	057		
		Лесковац	058		
		Медвеѓа	067		
		Сурдулица	095		
		Владичин Хан	111		
		Власотинце	113		
		ЛОЗНИЦА	622	Крупањ	051
				Лозница	059
Љубовија	062				
Мали Зворник	065				
НИШ	625	Алексинач	002		
		Бела Паланка	009		
		Долевац	038		
		Гацин Хан	039		
		Ниш	073		
		Ражањ	088		
		Соко Бања	094		
		Сврлиг	098		
НОВИ ПАЗАР	626	Нови Пазар	075		
		Рашка	087		
		Сјеница	091		
		Тутин	104		
ПИРОТ	628	Бабушница	006		
		Димитровград	037		
		Пирот	079		
ПОЖАРЕВАЦ	629	Голубац	040		
		Кучево	053		
		Мало Црниќе	056		
		Петровац на Млава	078		
		Пожаревац	080		
		Велико Градиште	110		
		Жабари	117		
		Жагубица	118		
ПРИЕПОЛЕ	630	Нова Варош	074		
		Прибој на Лим	033		
		Приеполе	084		
ПРОКУПЉЕ	631	Блаце	023		
		Куршумлија	054		
		Мерошина	068		
		Прокупље	085		
		Житораѓа	119		
СМЕДЕРЕВО	632	Смедерево	092		
		Младеновац	070		
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	633	Смедеревска Паланка	093		
		Велика Плана	109		
СВЕТОЗАРЕВО	635	Куприја	033		
		Деспотовац	036		
		Параќин	077		
		Рековац	089		
		Светозарево	096		
		Свилајнац	097		



1	2	3	4
ШАБАЦ	636	Богатиќ	024
		Коцелово	046
		Шабац	099
		Владимирци	112
ТИТОВО УЖИЦЕ	637	Ариле	004
		Баина Башта	007
		Частина	035
		Ивањица	042
		Косјерић	048
		Пожега	081
		Титово Ужице	100
ВАЛЕВО	639	Љиг	061
		Мионица	069
		Осечина	076
		Уб	105
		Валево	107
БРАЊЕ	641	Бујановац	030
		Прешево	082
		Трговиште	102
		Брање	114
ЗАЕЧАР	642	Бор	027
		Бољевац	026
		Кладово	043
		Књажевац	045
		Мајданпек	063
		Неготин	072
		Заечар	116

## Социјалистичка Автономна Покраина Војводина

Место	Оперативен број на филијалата	Назив на општината	Статистичка ознака (шифра) на општината
1	2	3	4
БАЧКА ПАЛАНКА	651	Бач	204
		Бачка Паланка	205
КИКИНДА	655	Чока	211
		Кикинда	215
		Нови Кнежевац	222
НОВИ САД	657	Бачки Петровац	207
		Бечеј	208
		Беоцин	210
		Инђија	212
		Нови Сад	223
		Србобран	233
		Стара Пазова	235
		Темерин	238
		Тител	239
		Жабалъ	243
ПАНЧЕВО	660	Алибунар	202
		Ковачица	216
		Ковин	217
		Опово	225
		Панчево	226

1	2	3	4
СЕНТА	662	Ада	201
		Сента	231
СОМБОР	663	Апатин	203
		Сомбор	232
		Опаци	224
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	664	Ириг	213
		Пекинци	227
		Рума	229
		Сремска Митровица	234
		Шид	237
СУБОТИЦА	666	Кањижа	214
		Суботица	236
		Бачка Топола	206
		Мали Иђош	219
ВРБАС	667	Врбас	240
		Кула	218
ВРШАЦ	668	Бела Црква	209
		Пландиште	228
		Вршац	241
ЗРЕЊАНИН	669	Нова Црња	220
		Нови Бечеј	221
		Сечањ	230
		Зрењанин	242
		Житиште	244

## Социјалистичка Автономна Покраина Косово

Место	Оперативен број на филијалата	Назив на општината	Статистичка ознака (шифра) на општината
1	2	3	4
КОСОВСКА МИТРОВИЦА	682	Косовска Митровица	310
		Лепосавиќ	311
		Србица	318
		Вучитрн	322
ПЕК	683	Дечани	301
		Исток	306
		Клина	308
		Пеќ	314
ПРИШТИНА	684	Глоговац	304
		Гнилане	305
		Качаник	307
		Косовска Каменица	309
		Липљан	312
		Подуево	315
		Приштина	316
		Упошевац	320
		Витина	321
ПРИЗРЕН	685	Драгаш	302
		Ѓаковица	303
		Ораховац	313
		Призрен	317
		Сува Река	319

689.

Врз основа на член 9 од Законот за привремено ограничување на личните доходи во одредени организации на здружениот труд, во интересните заедници, во државните органи и во општествено-политичките и други организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66 72), сојузистот секретар за труд и социјална политика издава

## НАРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ПО РАБОТНИК И НА ВИСОЧИНАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИСПЛАТУВААТ, КАКО И ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО И СЕ ПОДНЕСУВААТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО**

1. Организациите од член 2 од Законот за привремено ограничување на личните доходи во одредени организации на здружениот труд, во интересните заедници, во државните органи и во општествено-политичките и други организации (во почетамошниот текст: Законот) го пресметуваат износот на просечно исплатените лични доходи по работник кој служи како основа за утврдување на износот на средствата до кој можат да се исплатуваат личните доходи во периодот од 18 декември 1972 година до 30 јуни 1973 година, на начин пропишан со оваа наредба.

Како организација од став 1 на оваа точка се смета и основна организација на здружениот труд што е распоредена во некоја од дејностите од член 2 на Законот, независно од тоа како е распоредена организацијата на здружениот труд во чиј состав е таа.

2. Просечно исплатените лични доходи по работник организацијата ги утврдува врз основа на исплатените лични доходи и бројот на работниците во периодот од 1 јануари 1972 година до 30 ноември 1972 година или врз основа на исплатените лични доходи по работник за октомври 1972 година и на бројот на работниците во тој месец, по сопствен избор.

3. Како лични доходи, во смисла на оваа наредба, се подразбираат:

1) аконтациите на личните доходи (месечни аконтации и аконтации по периодичните пресметки);

2) надоместоците на личните доходи што се исплатуваат од средствата за лични доходи на организацијата.

4. Организацијата што ги утврдува просечно исплатените лични доходи по работник (просек) врз основа на исплатените лични доходи во периодот од 1 јануари 1972 година до 30 ноември 1972 година, како основа за утврдување на просекот ги зема и личните доходи по завршната сметка за 1971 година исплатени до 30 ноември 1972 година.

Организацијата што го утврдува просекот врз основа на личните доходи за октомври 1972 година исплатени во октомври и ноември, како основица за утврдување на просекот, покрај редовната месечна аконтација на личните доходи, го зема и делот на аконтацијата на личните доходи по периодичната пресметка кој се однесува на октомври 1972 година, ако делот на аконтацијата на личните доходи е исплатен до 30 ноември 1972 година.

5. Како исплатени лични доходи од точка 4 на оваа наредба се сметаат личните доходи исплатени на работниците во работен однос на неодредено и одредено време, на работниците со полно или неполно работно време и на работниците што работат подолго од полното работно време.

Во исплатените лични доходи од став 1 на оваа точка не се засметуваат исплатите на работниците за работа подолго од полното работно време на спречување и сובизвање на епидемијата од големи сипаници и во други вонредни случаи, за кои сред-

тва обезбедиле општествено-политичките заедници, интересните заедници и фондовите.

Заработките на лицата исплатени по основ на грананскоправен однос не се сметаат како лични доходи во смисла на оваа наредба.

6. Како исплатен личен доход се смета и делот на личниот доход на работникот кој според одлуката на работната заедница се одбива од аконтацијата на неговиот личен доход како привремена позајмица на организацијата, а е содржан во исплатените листи на организацијата.

7. Просечно исплатените лични доходи по работник се утврдуваат по квалификационите категории на работниците наведени во образецот ОЛД, кој е отпечатен кон оваа наредба и е језин составен дел.

Распоредувањето на работниците во одделни квалификациони категории се врши според одредбите на општествениот договор за распределба на доходот и на личните доходи што важат за територијата на републиката односно на автономната покраина.

Организациите што не се опфатени со договорот од став 2 на оваа точка ги распоредуваат работниците во одделни квалификациони категории според школската подготовка односно стручната подготовка на работникот признаена според важечките прописи, а за полуквалификувани и приучени работници — и според општиот акт на организацијата.

8. Организацијата што го утврдува просекот врз основа на исплатените лични доходи во периодот од 1 јануари 1972 година до 30 ноември 1972 година, го пресметува бројот на работниците според состојбата на крајот на секој месец за кој се исплатени месечните аконтации на личните доходи во тој период, при што не се земаат предвид исплатените лични доходи и бројот на работниците во месеците во кои организацијата исплатувала минимални лични доходи.

Организацијата од став 1 на оваа точка која во јануари односно ноември 1972 година исплатила само дел од месечната аконтација на личните доходи, го утврдува просекот според бројот на работниците што е сразмерен на исплатениот дел на аконтацијата на личните доходи за односниот месец.

9. Организацијата што го утврдува просекот врз основа на исплатените лични доходи за октомври 1972 година го утврдува бројот на работниците според состојбата на крајот октомври, а организацијата што личните доходи ги исплатува месечно однапред — според состојбата на почетокот на октомври.

10. Организацијата настаната во периодот од 1 јануари до 30 ноември 1972 година со спојување или на која ѝ е припоена друга организација го утврдува просекот врз основа на податоците за исплатените лични доходи и за бројот на работниците на сите организации што се споиле односно припоиле.

Организацијата настаната со извојување го утврдува просекот врз основа на исплатените лични доходи и бројот на работниците на извојуваната организација.

Организацијата што е основана во период од 1 јануари до 30 ноември 1972 година го утврдува просекот врз основа на исплатените лични доходи во периодот на работењето и на бројот на работниците на крајот на секој месец за кои ги исплатувала личните доходи во тој период, или врз основа на исплатените лични доходи и бројот на работниците за октомври 1972 година.

11. Личните доходи на избраните, назначените и именуваните функционери во државните органи, во интересните заедници, во општествено-политичките и други организации, за кои работната заедница не го утврдува личниот доход, им се исплатуваат најмногу до износот на личниот доход за октомври 1972 година исплатен во октомври и ноември или до износот на просечно исплатениот личен доход во периодот од 1 јануари до 30 ноември 1972 година.

На Функционерите избрани, назначени и именувани по 30 ноември 1972 година, личните доходи им се исплатуваат до износот одреден во решението за назначување.

12. Вкупниот износ на средствата до кој можат да се исплатуваат личните доходи во периодот на применувањето на Законот се утврдува врз основа на следните податоци:

1) просечно исплатен месечен личен доход по работник спрема квалификационите категории на работниците;

2) број на работниците по квалификационите категории за месецот за кој се исплатува месечната аконтација на личните доходи.

Во рамките на износите утврдени според став 1 на оваа точка организацијата може да ги исплатува личните доходи од точка 3 на оваа наредба.

Одредбата на точка 8 став 2 од оваа наредба се применува и при утврдувањето на износите од став 1 на оваа точка.

Пресметките за исплата на личните доходи во периодот на применувањето на Законот се кумулативни.

13 Организацијата што вработува сезонски работници (на одредено време) го утврдува просекот и вкупниот износ на средствата до кој можат да се исплатуваат личните доходи посебно за тие работници.

За работниците од став 1 на оваа точка бројот на работници-месеци се утврдува врз основа на бројот на часовите поминати на работа.

14. При првата исплата на личните доходи по влегувањето во сила на оваа наредба, а најдоцна

во рок од 15 дена од денот на нејзиното влегување во сила, организацијата е должна на Службата на општественото книговодство да ѝ поднесе извештај на образецот ОЛД во три примерока.

При секое исплатување на месечните аконтации на личните доходи организацијата е должна на Службата на општественото книговодство да ѝ достави извештај во три примероци на образецот ИЛД, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

За месечните аконтации на личните доходи исплатени во периодот од 18 декември 1972 година до влегувањето во сила на оваа наредба, организацијата е должна во рокот од став 1 на оваа точка на Службата на општественото книговодство да ѝ поднесе и извештај на образецот ИЛД и податоци за износите на исплатените лични доходи по влегувањето во сила на Законот.

Образецот ОЛД ќе го приспособи за механиско-графска обработка Службата на општественото книговодство.

15. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-4047/1-72

27 декември 1972 година

Белград

Сојузен секретар  
за труд и социјална  
политика,  
Вуко Драгашевиќ, с. р.

Образец — ОЛД

\_\_\_\_\_  
(Назив на организацијата)

\_\_\_\_\_  
(Седиште на организацијата)

ПРЕСМЕТКА

НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ПО РАБОТНИК ВРЗ ОСНОВА НА ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ПЕРИОДОТ ОД \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 1972 година

Реден број	Квалификациона категорија на работниците	Број на работниците	Исплатени нето-лични доходи	Просечно исплатен месечен нето-личен доход по работник (колони 4 : колони 3)
1	2	3	4	5
1	Неквалификувани работници	_____	_____	_____
2	Полуквалификувани работници, приучени работници и работници со нижа стручна подготовка	_____	_____	_____
3	Работници со средна стручна подготовка и квалификувани работници	_____	_____	_____
4	Работници со виша стручна подготовка и високквалификувани работници	_____	_____	_____
5	Работници со висока стручна подготовка (вклучувајќи специјалисти, магистри и доктори на науките)	_____	_____	_____
6	ВКУПНО (1 до 5)	_____	_____	x x x x x x
7	Функционери	_____	_____	_____

\_\_\_\_\_ 1973 година  
(датум)

Раководител на сметководството,

Директор,

**Забелешка**

1. Организацијата што за пресметка го зема просечниот личен доход за октомври, во колона 3 го внесува бројот на работниците според состојбата на крајот на октомври, а организацијата што личните доходи ги исплатува месечно однапред — според состојбата на почетокот на октомври. Во колона 4 се внесуваат личните доходи за октомври исплатени во октомври и ноември.
2. Организацијата што за пресметка ги зема просечните лични доходи исплатени во периодот од 1 јануари до 30 ноември 1972 година го внесува во колона 3 бројот на работниците, а во колона 4 исплатените лични доходи во тој период.
3. Податоците се внесуваат во колона 3 во апсолутен број, а во колони 4 и 5 во динари без пари.
4. Во редниот број 7 податоците се внесуваат за функционерите според точка 11 на Наредбата.

Образец — ИЛД

(Назив на организацијата)

(Седиште на организацијата)

**П Р Е С М Е Т К А**

**НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ДО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ИСПЛАТИ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ**

Реден број	Квалификациона категорија на работниците	Просечно исплатен месечен нето-личен доход по работник од образецот ОЛД	Број на работници во месецот	ВКУПНО 3×4
1	2	3	4	5
1	Неквалификувани работници	_____	_____	_____
2	Полуквалификувани работници, приучени работници и работници со нижка стручна подготовка	_____	_____	_____
3	Работници со средна стручна подготовка и квалификувани работници	_____	_____	_____
4	Работници со виша стручна подготовка и висококвалификувани работници	_____	_____	_____
5	Работници со висока стручна подготовка (вклучувајќи специјалисти, магистри и доктори на науките)	_____	_____	_____
6	ВКУПНО (1 до 5)	x x x x x x x	_____	_____
7	Функционери	_____	_____	_____

\_\_\_\_\_ 1973 година  
(датум)

Раководител на сметководството,

Директор.

**Забелешка:**

1. Во колона 4 се внесува бројот на работниците за месецот за кој се исплатуваат месечните аконтации на личните доходи, а во колони 3 и 5 се внесуваат износите на месечните аконтации на личните доходи во динари без пари.
2. Во редниот број 7 се внесуваат податоци за функционерите според точка 11 од Наредбата:

**700.**

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии до-несува

зува за потребите на производителите на мотори и моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/71), во точка 1 пред тарифниот број 84.11/5 се до-дава нов тарифен број, кој гласи:

„82.05/1д Алати за извлекување (прачки, цевки и др.) подразбирајќи и алати (матрици-патрици) за истискување метали на ладно Ех.

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МОТОРИ И МОТОРНИ ВОЗИЛА**

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се увезува

— Алати за двостолбни механички преси со сила на притисокот од 150 до 3000 тона за изработка на елементи за шасии и каросерии

10

— Прогресивни алати за специјални автоматски преси (MULTI SLIDE) за изработка на елементи за шасии и каросерии

10

— Механизирани алати за ексцентар-преси од 40 до 125 тона за преси со програмирана работа што имаат можност за вклучување на механизација за автоматизација за изработка на елементи за шасии и каросерии 10"

2. По точка 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2. Под поимот моторни возила, во смисла на ова решение, се подразбираат тракторите и сите моторни возила од глава 87 на Царинската тарифа.“

Досегашната точка 2 станува точка 3.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година.

Бр. 3-5840/1

20 април 1972 година

Белград

Сојузен секретар  
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

## 701.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈАТА НА ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЈА**

1. Во Решението за определување пониски царински стопи за специфична опрема за потребите на шумарството, дрвната индустрија и индустријата на целулоза и хартија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/70 и 18/71) во точка 1 по тарифниот број 84.33 се додаваат три нови тарифни броја, кои гласат:

„84.36/2г Машини за подготвување на други влакна	10
84.36/4г Влачарници (карди) и развлекувачки за други влакна	10
84.36/9 Други машини	10“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 3-7401/1

7 септември 1972 година

Белград

Сојузен секретар  
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

## 702.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ОПРЕДУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОМОШНИ СРЕДСТВА ЗА КОЖАРСКАТА И ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА**

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на помошни средства за кожарската и текстилната индустрија, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
84.17/1e	Автоматски машини за дестилација и евапоризација Ек. Уреди за дестилација — издвојување на вода од помошни средства за кожарската и текстилната индустрија, изработени од високо отпорен, кисело постојан емајл	10
84.17/1s	Други машини, уреди и сл. Ек. Реактори со двојни сидови, за добивање на помошни средства за кожарската и текстилната индустрија, изработени од високо отпорен, кисело постојан емајл	10

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 3-14115/1

8 декември 1972 година

Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

## 703.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА И ВО НОВИНСКАТА И ИЗДАВАЧКАТА ДЕЛНОСТ**

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се ко-

ристи во графичката индустрија и во новинската и издавачката дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/72) во точка 1 по тарифниот број 84.34/16 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

- „84.34/2 Други машини  
Ех.  
Машини за изработка на печатарски плочи и валјаци (клишеа) за длабок печат, со директна репродукција од документот со електронска постапка — хелиоклишеграфи 10
- 84.35/4 Други машини  
Ех.  
Машини за изработка на самолепливи ленти 10“

2. Во точка 2 по зборовите „Службен лист на СФРЈ“ се додаваат записка и зборовите: „а ќе се применува од 1 јануари 1971 година“.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

Бр. 3-14253/1  
12 декември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

## 704.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АВТОЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТИ ЗА МОТОРИ И МОТОРНИ ВОЗИЛА**

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на автоелектрични агрегати за мотори и моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/72) во точка 1 по тар. број 84.45/1а се додава нов тар. број, кој гласи:

- „84.45/16-1 Преси со механички погон  
Ех.  
— Коленести трансфер — преси со програмирана работа за изработка на магнетни полови 10  
— Автоматски краткоходни ексцентар-преси за изработка на статорски и роторски лимови 10“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 3-13009/1  
14 декември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

## 705.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛИУМОВИ СОЕДИНЕНИЈА**

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на калиумови соединенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/72), во точка 1 во тар. број 84.17/1s во шестата алинеја по зборот: „хлорати“ се додаваат зборовите: „и калиум карбонати“, а по тар. број 84.59/2ж се додава нов тар. број, кој гласи:

- „85.01/3 Исправувачи и исправувачки апарати  
Ех.  
Силициумски исправувачи за електролиза на калиумхидроксид 10“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-7043/1  
14 декември 1972 година

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

## 706.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72, и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЛЕАРНИЦИТЕ**

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во леарниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/72) во точка 1 се вршат следите дополненија:

1) по тарифниот број 84.45/2а-5 се додава нов тарифен број, кој гласи:

- „84.45/2б-4 Дупчалки координантни, специјални и други  
Ех.  
Координантни дупчалки 10“

2) во тарифниот број 84.45/2в-2 по првата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

- „— Брусилки за рамно брусеење со вертикална оска на работната површина на масата 2100 × 800 mm 10

— Брусилки за рамно брусење со вертикална оска и лончесто точило во масата 10"

3) по тарифниот број 84.45/2в-5 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„84.45/2д-1 Глодалки вертикални, хоризонтални и универзални Ех.  
Глодалки со вградена маса во постаментот, работна големина на масата 2000 X 700 mm 10"

4) во тарифниот број 84.45/2д-3 по првата алм-неја се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

„— Копирни глодалки со пантограф механизам 10  
— Копирни глодалки вертикални со едно вретено, работна големина на масата 200 X 600 mm 10  
— Копирни глодалки вертикални со четири вретена, работна големина на масата 2100 X 700 mm 10"

5) по тарифниот број 84.45/2д-3 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„84.45/2f Рендалки вертикални, специјални и провлекачки Ех.  
Вертикални рендалки 10"

6) во тарифниот број 84.45/2е-2 се додава нов тарифен број, кој гласи:

„84.45/2ж Специјални машини за обработка со симнување на струганици Ех.  
Машини со ротационо еге 10"

7) по тарифниот број 84.45/2к се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

„84.45/2л Други машини за обработка со симнување струганици Ех.  
— Гравир машини со пантограф 10  
— Машини алатки за обработка на метали со електроерозија 10"

84.47/6 Машини за глодање дрво Ех.  
Универзални моделарски глодалки за дрво со завртна глава, со минимална површина на работната маса 810 X 900 mm и со надолжен ход на масата од 2200 mm и повеќе, тежина на глодалката над 1200 kg 10"

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година.

Бр. 3-13237/1  
14 декември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

707.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА МАГНЕЗИТ И ГЛИНА И ВО ИНДУСТРИЈАТА НА ОГНООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ, КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на магнетит и глина и во индустријата на огноотпорни материјали, керамика и порцелан, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. — Полжни пумпи за транспорт на течна керамичка маса — Ротациони моно пумпи за транспорт на суспензија на керамичка маса	10 10
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Пумпи за транспорт на суспензија, отпорни на абразивни материји — Потопувачки таложни пумпи — Пумпи за транспорт на глазурна маса	10 10 10
84.10/5	Клипни пумпи Ех. — Пумпи со затинлива мембрана за транспорт на течна керамичка маса — Хидраулични клипни пумпи за хидраулични преси за обликување на огноотпорни производи	10 10
84.10/7	Други пумпи Ех. Мембрански пумпи за транспорт на суспензија на керамичка маса	10
84.11/2	Компресори Ех. Ротациони компресори, капацитет од 850 m <sup>3</sup> во минута и повеќе, притисок од 6 и повеќе атмосфери	10

1	2	3	1	2	3
84.13/1a	Огништа за печки за течни горива Ех. — Огништа (горилници) за вградување во ротациони печки капацитет над 2600 kg гориво на час — Огништа (горилници) за вградување во печки за печење на обликувани огноотпорни материјали нископотисен атомизирачки за температура над 1800°C, капацитет 10—15 kg гориво на час	10 10	84.22/1a	Товарни лифтови Ех. Извозни машини за изнесување руди од јами од длабочина над 50 m — само погонски дел	10
84.17/1r	Машини и уреди за парење и сушење Ех. — Конвеерни сушилници за сушење на обликувани производи од фина керамика — Уреди за сушење на керамичка маса со распрскување заради нејзино подготвување за пресување, со диза или диск — Специјални автоматски брзи сушилници за сушење на бојосани и декорирани производи со синхронизиран прием и исфрлување	10 10 10 10	84.22/5в	Дигалки и витли со потпирање Ех. Пнеуматски витли за транспорт на материјали во рударството	10
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Електро опрема за електростатички филтери за издвојување на механички честици од воздух и од отпадни гасови — Филтер преси за издвојување вода од суспензии на керамичка маса	10 10 10	84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. — Специјални кофичести елеватори за транспорт на синтерирани огноотпорни материјали во прав — Додавачи за дозирање на зрнест и прашочен огноотпорен материјал на транспортни ленти од бункери — Уреди за шаржирање на мешалки со зрнести и прашочни огноотпорни материјали — Пнеуматски транспортери за транспорт на абразивни прашочни огноотпорни материјали — Уреди за манипулација на вагонетки со огноотпорни производи пред и по печењето — Јамски натоварувачи на руда — Натоварувачи на руда на површински копови, зафатнина на лажицата од 2,50 m <sup>3</sup> и повеќе — Вибрациони полжести транспортери за транспорт на прашочни материјали	10 10 10 10 10 10 10 10
84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех. — Машини за пакување и завиткување на керамички и порцелански производи — Машини за врзување пакети и палети — Уреди за пакување (ставање и затегање на пластични обвивки) на палети со огноотпорни производи	10 10 10 10	84.23/4б	Булдожери, багери, англозери и слични машини со мотор над 200 KS Ех. Булдожери со мотор над 200 KS	10
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Автоматски ваги за дозирање компоненти за фрита и глазура	10	84.23/7	Машини за длабински дупчења Ех. Јамски гарнитури за длабински дупчења до 50 m	10
84.21/3	Други апарати за распрскување течности, со пумпи, за разни цели Ех. — Уреди за метализација на електрокерамички производи — Апарати за глазирање керамички производи со распрскување — Уреди за распрскување на боја и пигменти на керамички плочички	10 10 10	84.23/12	Други машини стабилни или подвижни за ископување, нивелирање, набивање, длабочење, дупчење и др. Ех. — Дупчалки за павкалесто дупчење со постамент — Уреди за дупчење миински дупки на површински копови	10 10
84.22/1a	Огништа за печки за течни горива Ех. — Огништа (горилници) за вградување во ротациони печки капацитет над 2600 kg гориво на час — Огништа (горилници) за вградување во печки за печење на обликувани огноотпорни материјали нископотисен атомизирачки за температура над 1800°C, капацитет 10—15 kg гориво на час	10 10	84.35/4	Други машини за печатење Ех. Машини за декоративно печатење на керамички и порцелански производи	10
84.23/4б	Булдожери, багери, англозери и слични машини со мотор над 200 KS Ех. Булдожери со мотор над 200 KS	10	84.45/2в-2	Брусилки за рамно брусене Ех. Брусилки за рамно брусене со вертикална оиска на точилото	10





1	2	3	1	2	3
	— Уреди за концентрација на руда на магнезит — концентратори	10	87.02/3в-1-3	Демпери и кипери носивост над 10 тона	
	— Уреди за приготвување суспензија (мешаници на вода и феросилициум) за одвојување на рудата магнезит од јаловина	10		Ех. Демпери и кипери носивост над 12 тона	10
	— Вертикални ротациони дробилки за дробење на руда, капацитет над 30 t/h	10	87.03/11	Други моторни возила за специјални цели	
	— Магнетни сепаратори за регенерација на суспензија	10		Ех. Специјални возила со млазни пумпи за уривање налепки на ротациони печки	10
	— Уреди за разбивање и гмечење на грутки глина	10	87.07/2	Акумулаторски возила	
	— Мелници за мелење пигменти, од порцелан обложен со гума	10		Ех. Туркачи — потискувачи на вагонетки на тунелски печки	10
84.59/2в	Специјални справи за транспорт и пакување на градежни материјали		90.18/2	Други апарати за механотерапија и сл.	
	Ех. Специјални справи за транспорт и пакување на сидни и подни керамички плочички	10		Ех. Апарати за оксигенотерапија и вештачко дишење	10
84.59/2к	Други машини и механички справи		90.22/3	Други машини и апарати за механички испитувања на тврдоста, јачината, збиеноста и сл.	
	Ех. — Автоматски тактни линии за глазирање порцелан	10		Ех. Машини за механички испитувања на керамички електроизолациони производи	10
	— Уреди за глазирање на сидни и подни керамички плочички со уреди за слагање — приготвување на плочичките за печење	10	90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи	
	— Уреди за глазирање на керамички производи со потопување	10		Ех. Инструменти за контрола на јамски гасови	10
84.61/2	Други славини, вентили и слични уреди		90.26/26	Други справи за мерење на потрошувачката или производството на течност	
	Ех. Специјални вентили за регулирање протокот на суспензија, отпорни на абразивни материји	10		Ех. Автоматски справи за мерење на протокот на вода во мерилници за мокро мелење	10
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати		90.28.	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола	
	Ех. Командни табли со разводни уреди и релеи за управување со процесот на сепарацијата на руда	10		Ех. — Мерачи на нивото на зрнести огноотпорни и керамички материјали во силоси	10
	Забелешка: Пониска царинска стапка ќе се примени само во случај кога командните табли и разводните уреди со релеј се увезуваат во рамките на испораката на комплетна опрема за сепарација на руда, без оглед дали тие се увезуваат заедно (истовремено) со комплетната опрема за сепарација на руда или посебно.			— Рентгенски спектрографи за брзи хемиски анализи	10
				— Апарати за контрола на густината и рамномерноста на глазурата — дензиметри	10
85.22/2в	Други електрични стоки и апарати		2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.		
	Ех. Уреди за демагнетизација на феросилициум од суспензија	10	Бр. 3-14625/1 20 декември 1972 година Белград		
86.02/1	Акумулаторски електрични локомотиви		Сојузен секретар за финансии, Јанко Смоле, с. р.		
	Ех. Локомотиви за јамски транспорт на руда	10			

708.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54-67, 8 68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодбата со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО**

1. На увозот на производите од додунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за изведување на инвестициони работи во градежништвото, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наменување	Царинска стапка
1	2	3
84.09/2	Друмски валјаци со дизел погон Ех. Валјаци со гумени тркала	10
84.09/3	Вибро валјаци Ех. Вибро валјаци тежина до 1 и над 5 тона	10
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. Потопувачки таложни пумпи	10
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Потопувачки таложни пумпи	10
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Потопувачки таложни пумпи	10
84.11/1a	Воздушни пумпи Ех. Воздушни пумпи за пнеуматски транспорт на цемент	10
84.11/2	Компресори Ех. — Влечени компресори, капацитет над 20 Nm <sup>3</sup> во минута — Стабилни компресори капацитет над 40 Nm <sup>3</sup> во минута — Компресори од низок притисок за пнеуматски транспорт на цемент	10 10 10
84.21/3	Други апарати за распрскување на течности, со пумпи, за разни цели Ех. Прскалки за распрскување на битумен по патишта	10

1	2	3
84.22/3a	Кранови до 50 тона носивост Ех. Кабел кранови	10
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. — Натоварувачи на гасеница со механичка трансмисија, сила на моторот до 50 и над 125 KS — Натоварувачи на гасеница со хидродинамичка трансмисија, сила на моторот до 75 и над 125 KS — Натоварувачи на тркала, сила на моторот до 75 и над 180 KS — Механички лопати за манипулација — привлекување на ратурен градежен материјал — Специјални натоварувачи за работи во тунели со можност за префрлување на материјали преку глава	10 10 10 10 10
84.23/2a	Самоходни машини за пренесување како скрепери, и сл. Ех. Самоходни скрепери	10
84.23/2в	Влечени машини за пренесување како скрепери и сл. Ех. Влечени скрепери, капацитет над 5 m <sup>3</sup>	10
84.23/3	Екскаватори, механички лопати и слични самоходни уреди Ех. — Натоварувачи на гасеници со механичка трансмисија, сила на моторот до 50 и над 125 KS — Натоварувачи на гасеници со хидродинамичка трансмисија, сила на моторот до 75 и над 125 KS — Натоварувачи на тркала, сила на моторот до 75 и над 180 KS — Специјални натоварувачи за работи во тунели, со можност за префрлување на материјали преку глава	10 10 10 10
84.23/4a и б	Булдожери, багери, англозери и слични машини Ех. — Булдожери на гасеници со мотор до 50 и над 200 KS — Булдожери на тркала со мотор до 75 и над 150 KS — Багери на гасеници со механичка трансмисија, зафатнина на лажицата до 0,4 m <sup>3</sup> и над 4 m <sup>3</sup> — Багери на тркала со механичка трансмисија, зафатнина на лажицата над 0,8 m <sup>3</sup>	10 10 10 10

1	2	3	1	2	3
	— Багери на гасеници со хидростатичка трансмисија со мотор до 50 KS и над 140 KS	10		— Подвижни дробилки капацитет на дробењето над 25 m <sup>3</sup> материјал на час	10
	— Багери на тркала со хидростатичка трансмисија со мотор над 90 KS	10		— Цилиндрични мелници со кугли или праќи, со влезен отвор со димензии над 1600 × 1750 mm	10
	— Багери ведрачари, капацитет над 100 m <sup>3</sup> материјал на час	10	84.56/7	Други машини за сортирање, просевање, миење, кршење, мелење и сл.	
	— Багери електрични со зафатнина на лажицата од 4 m <sup>3</sup> и повеќе	10		Ех.	
84.23/5	Машини за набивање почва, освен друмските валјаци			Постројки за производство на асфалтна маса — асфалтна база, капацитет над 20 тона материјал на час	10
	Ех.				
	— Влечени вибро валјаци тежина над 5 тона	10	84.59/2к	Други машини и механички справи	
	— Влечени вибрациони ежови, тежина над 5 тона	10		Ех.	
	— Влечени валјаци со гумени тркала	10		— Самоходни машини за распростирање — полагање бетон, асфалт и други градежни материјал за површинско покривање на патишта (финишери)	10
	— Вибрациони набивачи на почва, големина на удирната плоча до 0,2 m <sup>2</sup>	10		— Самоходни машини за стабилизација на почвата во изградбата на патишта (мешање на еден слој земја со врзочни средства)	10
84.36/6	Машини за набивање шипови	10			
84.23/7	Машини за длабински дупчења				
	Ех.				
	Машини за длабински дупчења до максимално 50 m	10	85.05/4	Бетонски вибратори	
84.23/10	Машини за изградба на тунели	10		Ех.	
84.23/11	Гредери			— Игличести вибратори за набивање бетон со вграден електромотор во иглата, со претворац на напонот и фреквенцијата на електричната енергија	10
	Ех.				
	Гредери со мотор над 150 KS	10			
84.23/12	Други машини				
	Ех.				
	— Ровокопачи	10	86.02/1	Акумулаторски електрични локомотиви	
	— Дупчалки ротациони — перкусиони, самоходни или влечени, со пречник на дупчењето над 80 mm	10		Ех.	
				Јамски акумулаторски електрични локомотиви	10
84.49/1	Алати за рачна употреба со пневматски погон				
	Ех.				
	Игличести вибратори за набивање бетон со пневматски погон, пречник на иглата над 100 mm	10	87.02/3в 1-3	Камиони, кипери и дамperi носивост над 10 тона	
				Ех.	
84.56/2	Уреди и опрема за приготвување и вградување на бетон			Кипери и дамperi носивост од 12 и повеќе тона	10
	Ех.				
	— Пумпи за торкетирање — ишприцање на бетон	10	87.03/11	Други моторни возила за специјални цели	
	— Пумпи за транспорт и вградување на бетон	10		Ех.	
	— Стабилни уреди за производство на бетон, капацитет над 15 m <sup>3</sup> /h, со или без можност за пренесување од едно на друго место	10		Камиони со вградени пумпи за транспорт и вградување бетон	10
84.56/5	Машини и уреди за производство на градежни материјали				
	Ех.				
	— Челусни дробилки со димензии на влезниот отвор над 800 × 600 mm	10			

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 3-14652/1

20 декември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

709.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ИНДУСТРИЈАТА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ**

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во индустријата на градежни материјали, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. Ротациони крилни пумпи за транспорт на течен битумен, температура над 100°C	10
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Пумпи за транспорт на плинбетонска смеска, отпорни на абразија — Таложни пумпи отпорни на абразија	10 10 10
84.10/5	Клипни пумпи Ех. — Клипни пумпи со притисок над 450 атмосферри — Клипни пумпи за дозирање адитиви во мешалки за производство на бетон — Клипни пумпи за пумпање цемент Забелешка: Пониска царинска стапка за клипни пумпи дозирање адитиви во мешалки за производство на бетон и за клипни пумпи за пумпање цемент, ќе се примени само во случај кога тие пумпи се увезуваат во рамките на купувањето на комплетна фабрика за бетон.	10 10 10
84.11/2	Компресори Ех. Специјални клипни компресори со сув ход за добивање на кондиционирани воздух без маслени честичи	10
84.11/5	Други пумпи, вентилатори, дувалки и сл. Ех. Дувалки за распрскување на цемент во силоси	10

1	2	3
84.13/1a	Огништа за печки за течни горива Ех. — Горилници за печки за печење на производи — градежни материјали од глина — Горилници за печки за печење на вар	10 10
84.13/1b	Огништа за печки за други горива Ех. — Горилници за гасовити горива за печки за печење на производи — градежни материјали од глина — Горилници за гасовити горива за печки за печење на вар	10 10
84.14/4в	Други печки неелектрични Ех. — Индустриски печки за катализација на полиестери во производството на мермерни плочи изработени од мермерни отпадоци — Уреди за синтерирање на електрофилтерски пепел — Печки за циркулационо маслено загревање на производствените линии во производството на битуменски изолациони производи	10 10 10
84.16/1	Каландери Ех. Каландери за извлекување на пластични материјал и ленти	10
84.17/г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Сушилници за сушење на гипсени и гипскартонски плочи	10
84.17/1с	Други машини и уреди за обработка на материјали со менување на температурата Ех. — Уреди за термичка стабилизација на пластични ленти — Уреди за индиректно загревање на воздухот за сушење на производи — градежни материјали од глина во сушилници, капацитет од 800.000 и повеќе кило калории на час	10 10
84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех. — Машини за пакување на винил-азбестни и флексибилни плочи — Машини за завиткување (намотување) на винил флексибилни ленти во ролни	10 10
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. — Машини за дозирање и пакување на фасаден пластичен малтер — Машини за дозирање и пакување на битуменски преработки — Машини за галантериско дозирање и пакување на гипс и други прашочни и пастести производи	10 10 10

1	2	3	1	2	3
	— Машини за дозирање и пакување на емулзирани градежни материјали (лепила, хидроизолациони средства и др.)	10		вклучувајќи и плуто-гранулат, на хартија	10
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех.		84.45/1в-4	Машини за ладно обликување Ех. Уреди (каландери за релјефирање на алуминиумски и бакарни фолии	10
	— Електронски ваги за дозирање цемент во миксери за создавање на плинбетонска смеска	10	84.46/1	Машини за обработка на камен — гатери и слични машини Ех.	
	— Електронски ваги за дозирање на компоненти за приготвување на азбест-цементна суспензија	10	84.46/2	Машини за мазнење на камен Ех. — Машини за мазнење (брусее) на камен	10
84.21/4е	Други атомизери и слични прскалки Ех.			— Автоматски машини за мазнење мермерни плочи изработени од мермерни отпадоци	10
	Автоматски уреди за нанесување на гипсени и машински малтери	10		— Машини за мазнење на терацо производи	10
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и др. Ех.		84.46/5	Други машини алатки за обработка на камен, керамика и др. Ех.	
	— Автоматски уреди за манипулација — приготвување на суров градежен материјал од глина за сушење во сушилници за капацитет над 50,000.000 N. F. единици	10		— Уреди за сечење плинбетон на парчиња и плочи	10
	— Автоматски уреди за манипулација — за истовар и слагање исушени производи (на градежен материјал од глина) на вагонетки кај тунелски печки	10		— Уреди за сечење на армирани плинбетонски плочи	10
	— Специјални транспортери со релен за автоматска манипулација на мермерни плочи во процесот на произведувањето мермерни плочи од мермерни отпадоци	10		— Уреди за обработка на рабови на плинбетонски плочи — глодалки	10
	— Машини за извртување калапи — вадење од калапи на готови лесни градежни плочи од цемент и од дрвена волна	10		— Машини за полирање на камен	10
	— Машини за слагање обрежани готови лесни градежни плочи од цемент и од дрвена волна	10		— Машини за узрчување на камен штокување на камен	10
84.23/4б	Булдожери, багери, англозери и слични машини со мотор над 200 KS Ех.			— Машини за сечење на камен	10
	— Булдожери со мотор над 200 KS	10		— Машини за гравирање на камен	10
	— Хидраулични багери со челна лажица зафатнина на лажицата од 2500 лит. и повеќе	10		— Уреди за обработка на азбест-цементни цевки, плочи и други фазонски делови	10
84.23/12	Други машини Ех.		84.47/10	Други машини за механичка преработка на дрво Ех.	
	— Специјални машини за сондажа и дупчење камен во каменоломи	10		Машини за производство на дрвена волна	10
	— Дупчалки за подготвување дупки за отпукување во каменоломи со можност за дупчење над 40 m	10	84.47/12	Други машини Ех.	
	— Самоходни лафетни дупчалки	10		— Циркуларни пили за пресекување на масата дрвена волна, цемент и вода, која е распоредена во низа калапи	10
84.31/3	Други машини за изработка или довршување на целулозна маса, хартија или картон Ех.			— Машини за обрежување на готови лесни градежни плочи од цемент и дрвена волна	10
	— Машини за нанесување разни видови површински премачкувања,			— Преси за обликување (исекување) на винил-азбестни и флексибилни плочи и ленти	10
			84.49/1	Алати за рачна употреба со пневматски погон Ех.	
				Специјални дупчалки за перфорирање камен заради одвојување блокови од карпи	10
			84.56/3	Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање Ех.	
				— Автоматски машини за изработка на блокови од градежен материјал	

1	2	3	1	2	3
	со автоматско слагање блокови на палети во три и повеќе слоја	10		— Уреди за мешање на мелен камен со врзивни компоненти во изработката на фасаден пластичен малтер, зафатнина на садот над 2000 литра	10
	— Уреди за брикетирање (палетизирање) на електрофилтерски пепел	10		— Мешалки за мешање гипс и други компоненти за добивање на прашочен малтер	10
84.56/4	Машини за обликување и калапирање на градежен материјал (од керамички материјал, цемент, вар, гипс)		84.56/7	Други машини за сортирање, просевање, миење, кршење и сл.	
	Ех.			Ех.	
	— Машини за обликување и калапирање на градежен материјал од азбест-цемент	10		— Трансфер линии за континуирано производство на азбест цементни цевки	10
	— Уреди за обликување и пресување на терацо производи (терацо плочи, мозаик плочи, кулир плочи и тн.) со и без вакуум	10		— Трансфер линии за континуирано производство на азбест цементни плочи	10
	— Уреди за обликување на градежен материјал од глина со пластична постапка, со минимален вакуум од најмалку 95% — вакуум агрегати (преси)	10		— Трансфер линии за континуирано производство на фазонски делови од азбест цемент	10
	— Машини за обликување Керамиди со автоматско прифаќање на материјалот за обликување и симнување на обликуваните Керамиди	10		— Машини за класирање на азбестни влакна	10
	— Автоматски машини за обликување и калапирање на производи од бетон и камен со и без вакуум	10		— Уреди за изработка на преднапрегат бетон	10
	— Автоматски линии за производство на гипсени и гипскартонски плочи	10	84.59/2ж	Други машини и механички справи	
84.56/5	Машини и реди за производство на градежен материјал			Ех.	
	Ех.			— Уреди за нанесување антикорозивна заштита на арматури за изработка на плин-бетонски плочи	10
	— Уреди за мешање и транспорт на плинбетонска смеска од калапи	10		— Уреди за автоматско хидраулично испитување на азбест цементни цевки под притисок	10
	— Уреди за мешање на азбест и на азбест-цементна суспензија	10		— Машини за китување на полиестерски лепила на површински дефектни мермерни плочи	10
	— Уреди за раставување на влакненца на азбест (рачни меилници и дезинтератори)	10		— Уреди за приготвување и нанесување полиестери во калапи со мермерни отпадоци	10
	— Уреди на силоси за приготвување и хомогенизирање на глина и апарати за празнење на силоси	10		— Машини за распоредување на масата дрвена волна, цемент и вода во калапи за пресување	10
	— Мелници за фино мелење на глина, финост на меленото од 0,5 до 1 mm, со уреди за балансирање и брусење на валјациите со над 200 вртења во минута	10		— Машини за уредување на надолжните рабови на масата дрвена волна, цемент и вода распоредена во калапи	10
	— Уреди за изработка на гредички за тавани	10		— Преси за пресување на масата дрвена волна, цемент и вода	10
	— Уреди за гранулометриско испитување на глина — со вибрациона постапка	10		— Уреди за чистење и подмачкување на калапи за изработка на лесни градежни плочи од цемент и од дрвена волна	10
	— Уреди за сушење на мермерни плочи изработени од мермерни отпадоци	10		— Уреди за хидратизација — за делумно гаснење на вар капацитет од 10 и повеќе тона на час	10
	— Машини за мешање на дрвена волна, цемент и вода во производството на лесни градежни плочи од цемент и од дрвена волна	10		— Уреди за хидратизација — за целосно гаснење на вар капацитет над 4 тона на час	10
	— Стабилни турбомешалки за добивање на фина бетонска маса во производството на терацо плочи	10		— Вибратори за бетон	10
	— Вертикални ротациони (конусни) дробилки, со уреди за додавање камен во дробилката	10		— Мешалки за мешање и хомогенизирање на PVC прав со смекнувачи и стабилизатори, односно со полнила и сомелени отпадоци од винил азбестни производи и со бои	
				— Дъовалјаци за хомогенизирање на пластична маса за изработка на винил азбестни плочи и на флексибилни плочи и ленти	10

1	2	3	1	2	3
	— Мелници за иситнување на пластичен регенерат (отпадоци од плочи и од ленти од винил-азбест)	10	87.03/11	Други моторни возила за специјални цели Ех.	
	— Уреди за производство на битуменски хидроизолациони ленти	10		Камиони со вградени пумпи за пумпање бетон	10
	— Машини за изработка на трскини плочи со збивање и со прошивање со жица	10	90.22/3	Други машини и апарати за механички испитувања Ех.	
	— Машини за изработка на „штукатур“ — плетени трски за изработка на тавани	10		— Машини и апарати за испитување на азбест цемент	10
	— Уреди за мешање на пластични маси и синтетични смоли	10		— Уреди за испитување на градежни материјали од глина	10
84.60/2	Други калапи Ех.			— Машини за механички испитувања на производи од бетон	10
	Калапи за изработка на азбест цементни плочи, рамни и бранести	10	90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех.	
85.05/5	Други рачни алати Ех.			Уреди за испитување на пластичноста на глина според Person	10
	Циркуларни пили и брусилки за сечење и брусење на камен	10	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех.	
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табели, пултови и сл.) Ех.			— Термохигрографи за мерење на порозноста на глината и релативната влага	10
	— Командни табели за управување со процесот на сушењето и печењето на производи — на градежен материјал од глина	10		— Апарати за испитување на производи од бетон со ултразвук	10
	— Командни табели за управување со уредите во процесот на производувањето мермерни плочи од мермерни отпадоци	10		— Апарати за испитување на термичката и акустичната спроводливост на производи од градежен материјал	10
	— Командни табели за управување со процесот на производството на лесни градежни плочи од цемент и од дрвена волна	10		— Апарати за испитување на постојаноста на боите и на старењето на материјалите (пластични и битуменски производи)	10
	— Командни табели за управување со процесот на работата на печките за печење на вар	10		— Апарати за мерење на пластичноста на подните покривки	10
	— Командни табели за управување со процесот на производството на бетон во фабриките на бетон	10			
	— Командни табели за управување со процесот на сепарацијата на чакал	10			
	— Командни табели за управување со автоматски линии за производство на винил-азбестни и флексибилни плочи и ленти	10			
	— Командни табели за управување со процесот на производството на битуменски производи	10			
	Забелешка:				
	Понишка царинска стапка за командните табели наведени во овој тарифен број. Не се примени само во случај кога тие се увезуваат во рамките на испораката на комплетни уреди односно постројки, со чиј процес на работата се управува со помош на нив без оглед дали се увезуваат заедно (истовремено) со тие уреди односно постројки или посебно.				
87.02/Зв-1-3	Камиони кипери и демпери носивост над 10 тона Ех.				
	— Кипери со рударска кошница	10			
	— Дампери носивост од 15 и повеќе тона	10			

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 3-14626/1  
20 декември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смолс, с. р.

## 710.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ИНДУСТРИЈАТА НА СТАКЛО

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во индустријата на стакло, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одре-



дување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.11/16	Вакуум пумпи Ех. Вакуум пумпи капацитет над 25 m <sup>3</sup> воздух во минута и создавање вакуум над 90% воздух	10
84.11/2	Компресори Ех. Специјални ротациони компресори со сув ход за добивање кондициониран воздух — без маслени честичи, капацитет над 25 m <sup>3</sup> /мин.	10
84.13/1a	Огништа за печки за течни горива Ех. Огништа (горилници) за течни горива за печки за топење на стаклена маса	10
84.17/1s	Други машини и уреди Ех. — Уреди за калење стакло — Уреди за приготвување (миење и сушење) на фолии за изработка на слоевито рамно и свиткано стакло — Уреди за спојување на слоевито стакло — автоклави	10 10 10
84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех. Машини за пакување и завиткување на производи од шупливо стакло	10
84.21/4e	Други атомизери и слични прскалки Ех. — Уреди за распрскување талж на стаклена плоча во изработка на слоевито стакло — Уреди за нанесување слој метал на работ на стаклена плоча во изработката на термоизолационо стакло	10 10
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. — Уреди за откршување и пренесување (одлагање) на стаклени плочи — Уреди за шаржирање на печки за топење на стаклена маса — производство на стакло	10 10
84.35/4	Други машини за печатење Ех. Машини за печатење на стакло	10

1	2	3
84.41/9	Други индустриски машини за шиене Ех. Машини за прошивање на производи од стаклена волна за термоизолација	10
84.41/10	Глави за машини од точка 9 Ех. Глави за машини за прошивање на производи од стаклена волна за термоизолација	10
84.45/1в-3	Машини за обработка на профилирани материјали Ех. Машини за изработка на метални окулари од профилиран материјал за метални очила	10
84.45/2a-5	Други стругови Ех. Специјални стругови за изработка на алати (кугли и калоти) за брусење и полирање на оптички елементи	10
84.45/2д-3	Глодалки копирни, специјални и други Ех. Специјални релјефни копирни глодалки за изработка на алати за ишприцани очила	10
84.45/2j	Специјални автомати Ех. Специјални автомати за изработка на шарнири и шрафови за очила	10
84.46/5	Други машини алатки за обработка на камен, керамика, бетон и др. Ех. — Машини за сечење и дотерување на рабови на шупливо стакло со пламен — Автоматски комбинирани машини за обработка на шупливо стакло (сечење на капа, дупчење и полирање на рабови, падење на рабови, миење и сушење) — Уреди за режење на рамно стакло — Уреди за брусење на стакло — Уреди за полирање на стакло — Уреди за дупчење на стакло — Уреди за претспојување на слоевито стакло — Автоматски машини за брусење и полирање на стакло за корекција на видот — Специјални глодалки за обработка на специјални стакла за корекција на видот — Полуавтомати и автомати за фазонирање на стакло за корекција на видот, за вградување во очила — Машини за обработка на стакло на ладно	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
84.47/12	Други машини Ех. — Полуавтоматски и автоматски уреди за режење и обработка на делови за очила од пластична материја — Специјални стругови за обработка на контактни леки од пластична материја	10 10

1	2	3	1	2	3
	— Специјални машини за полирање на контактни леќи од пластична материја	10		стакло за корекција на видот и на рамки за очила	10
84.50/4	Други апарати за сечење и заварување Ех. Апарати (пламеници) за сечење, заварување и обликување на предмети од стакло	10		— Уреди за метализација на стакло за корекција на видот — нанесување метали и неметали заради бојосување и засенчување	10
84.56/3	Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање Ех. Уреди за сортирање на стаклени мозаик — плочки	10		— Автоматски машини за завртување шrafoви на очила	10
84.57/1	Машини за производство на рамно стакло Ех. — Машини за производство на рамно стакло дебело над 8 mm — Машини за производство на лано стакло — Машини за производство на профилно стакло (орнамент и жичено)	10 10 10	85.11/1a	— Ултразвучни апарати за утврдување шарнири за очила со утопување — Машини за полирање на рамки за очила со вибрација на различни куглички	10 10
84.57/2a	Машини за изработка на шупливо стакло	10		Печки греани со отпор (отпорни) Ех. — Печки за втопување на оптичко стакло во полуоптичко стакло заради добивање на бифокално и трифокално стакло за корекција на видот, со програмирана работа	10
84.57/2б	Машини за изработка на балони за електрични сијалици	10	85.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, летување и спојување Ех. Специјални апарати за лемење и составување на метални делови за очила	10
84.57/2в	Други машини за изработка на друго стакло Ех. — Уреди за дозирање на стаклена маса во машини за производство на предмети од стакло (FEEDER-и) — Преси за моделирање (обликување) на разни стаклени предмети — Автоматски уреди за загревање на парчиња за изработка на оптичко и полуоптичко стакло со преси за моделирање на оптичко и полуоптичко стакло — Машини за изработка (обликување) на ампули, шишенца и фиоли од стаклени цевки — Уреди за автоматска контрола на готови производи од шупливо стакло — Машини за изработка на стаклени влакна — Машини за извлекување на стаклени цевки и стапчиња — Машини за предење на бескрајни или испрекинати стаклени влакна	10 10 10 10 10 10 10 10 10	90.16/6	Други инструменти, машини и апарати Ех. — Апарати за мерење на диоптрија — фокометри — Апарати за мерење кривина на сферни површини — на контактни леќи — Апарати за калибрирање на цевки за изработка на ампули, шишенца и фиоли	10 10 10
84.59/2ж	Други машини и механички справи Ех. — Мешалки за хомогенизирање на мешаница за производство на стакло — Уреди за производство на цевки за термоизолација од импрегнирана стаклена волна — Уреди за метализација на стакло (изработка на огледала) по пат на испарување на метали во висок вакуум — Уреди за ултразвучно миење на	10 10 10 10	90.22/3	Други машини и апарати за механички испитувања Ех. Машини и апарати за испитување на физичките особини на стакло на удир, притисок и термо-шок	10
			90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. — Апарати за оптичка контрола на напрегањето на стакло (поларископи) — Апарати за одредување на физичките и хемиските особини на стакло	10

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 3-14627/1  
20 декември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

711.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДИ**

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во заштитните работилници за професионална рехабилитација на инвалиди, наместо царинските стапки предвидени во Царинеката тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/72), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2 *	3
84.17/1д	Машини и уреди за разладување материјали Ех. Уреди (студена маса) за разладување на бонбонска маса за производство на слатки	Сл.
84.17/1ф-2	Други машини за сушење на дрво Ех. Машини за сушење на дрво со топол воздух	Сл.
84.17/1с	Други машини и уреди Ех. — Казани со двојно дно за варење на бонбонска и слична маса за производство на слатки — Уреди (врука маса) за загревање на бонбонска маса за производство на слатки	Сл.
84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех. Машини за пакување и завиткување на бонбони и карамели	Сл.
84.21/3	Други апарати за распрскување течности, со пумпи, за разни цели Ех. Апарати за метализација на производи од пластични маси со распрскување со помош на пиштол	Сл.
84.30/11	Други машини Ех. Машини и уреди за производство на слатки врз база на шеќер (бонбони, локуми, желеа, жолт шеќер, кетен алва и сл.)	Сл.
84.31/3	Други машини Ех. Машини за пластифицирање на печатени табаци и ролни	Сл.
84.32/2	Други книговрзачки машини Ех. — Машини за шиенење книги — тул-машини — Машини за собирање табаци — Машини за лепење книги	Сл. Сл. Сл.
84.33/1	Машини за изработка на хартисни Кесиња, на пликови и други пред-	Сл.

1	2	3
84.33/2	мети за пакување од хартија и картон Машини за сечење хартија и картон Ех. — Механички машини за кроење (штанцување) на хартија и картон — Машини за перфорирање на хартија — Електрични машини за сечење на хартија и картон	Сл. Сл. Сл.
84.34/1а	Машини, апарати и прибор за лепење или слагање на букви (линотип, монотип, интертип итн.)	Сл.
84.35/2	Графички машини за печат и цинкографија Ех. — Офсет печатарски машини за рамен печат од табаци — Преси за изработка на пробни отпечатоци	Сл. Сл.
84.35/4	Други машини за печатење Ех. Машини за изработка на самолепливи ленти Машини за пеглање на конфекција и трикотажа Ех. — Машини за пеглање конфекција и трикотажа со подвижна маса или лента — Машини за пеглање на машка преслека — Машини за пеглање постава за берет-капи	Сл. Сл. Сл.
84.40/1г	Индустриски машини за шиенење ткаенини — комплетни Глави за машините од тар. број 84.41/5 Индустриски машини за шиенење кожа, пластика и слично Глави за машините од тар. број 84.41/7 Други индустриски машини за шиенење Ех. — Машини за спојување (синцирење-кетлување) раб до раб на делови на плетени стоки, финост со над 16 игли на еден цол — Специјални индустриски машини за шиенење (опшивање на дупчиња, пришивање на копчиња и сл.) во конфекција, трикотажа и во друга текстилна индустрија — Индустриски шивачки машини за шиенење плетенини — Индустриски машини за шиенење крзна	Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. Сл.
84.41/5	Индустриски машини за шиенење ткаенини — комплетни	Сл.
84.41/6	Глави за машините од тар. број 84.41/5	Сл.
84.41/7	Индустриски машини за шиенење кожа, пластика и слично	Сл.
84.41/8	Глави за машините од тар. број 84.41/7	Сл.
84.41/9	Други индустриски машини за шиенење Ех. — Машини за спојување (синцирење-кетлување) раб до раб на делови на плетени стоки, финост со над 16 игли на еден цол — Специјални индустриски машини за шиенење (опшивање на дупчиња, пришивање на копчиња и сл.) во конфекција, трикотажа и во друга текстилна индустрија — Индустриски шивачки машини за шиенење плетенини — Индустриски машини за шиенење крзна	Сл. Сл. Сл. Сл.
84.41/10	Глави за машините од тар. број 84.41/9	Сл.
84.42/3	Машини за изработка и поправка на обувки и на други изработки од кожа Забелешка: Стапката Сл. ќе се применува при увозот на сите производи кои според Правилата за распоредување на стоките во Царинската тарифа се распоредуваат	Сл. Сл.

1	2	3	1	2	3
	во овој тарифен став, освен за следните производи:			— Специјални острилки за острење на ножови за сечење хартија и картон	Сл.
	— Машини за брусене и глодање површини и рабови на фонови и лубови, неавтоматски			— Острилки за острење на алати за стружење на дрво	Сл.
	— Машини за танчење рабови на кожа и картон		84.45/2д-3	Глодалки, копирни, специјални и други Ех. Копирни глодалки	Сл.
	— Машини за рамнење и пеглање чевли на калап без шаблон		84.45/2е-2	Пили, циркуларни и специјални Ех. Специјални пили за сечење машински редови на слог од олово	Сл.
	— Машини за кубење на горниот и долниот дел на чевли, неавтоматски		84.45/2ж	Специјални машини за обработка со симнување на струганици Ех. Машини за гравирање	Сл.
	— Машини за симнување чевли од калап		84.47/1а	Обични преси за пресување на пластични материи Ех. Преси за изработка на производи од бакелит — со пресување	Сл.
	— Хидраулични машини за кроење на горна кожа, со подвижен полумост, сила на притисокот до 16 тона		84.47/4	Машини за стружење дрво	Сл.
	— Машини за заковување женски топуци на чевли		84.47/7	Машини за брусене дрво	Сл.
	— Машини за формирање луб во горниот дел на чевел		84.47/8	Пили за дрво Ех. — Хидраулични пили за попречно режење на штици	Сл.
	— Машини за ставање кедер на фонови			— Специјални кружни пили за режење дрвени елементи на одредена должина заради приготвување да се обработуваат на машини за стружење	Сл.
	— Пнеуматски апарати за дупчење дупчиња и заковување алчиња, неавтоматски			— Специјални пили за изработка на лежишта од нож за просекување (штанцување) на хартија и картон	Сл.
	— Машини за пеглање на задниот шев на чизмички		84.47/10	Други машини за механичка преработка на дрво Ех. Специјални машини за калибрање на чепови со стискање преку валјаци	Сл.
	— Апарати за завртување сарите на чизмички		84.47/12	Други машини Ех. — Специјални машини за обработка на предмети од бакелит	Сл.
84.43/1	Машини за леење под притисок	Сл.		— Специјални машини за релјефирање на површини на дрво, — со втиснување, со резбарење и со глодање	Сл.
84.43/36	Хоризонтални машини за континуирано леење	Сл.		Други машини за сортирање, просевање, сепарација, миење, кршење и слично Ех. — Преси за обликување на непечени керамички маси во производството на декоративни керамички производи	Сл.
84.45/1в-2	Машини за изработка и обработка на цевки Ех. Автоматски машини за свиткување на цевки	Сл.	84.56/7	— Машини за обликување на непечена керамичка маса во производството на декоративни керамички производи	Сл.
84.45/1в-4	Машини за ладно обликување Ех. — Машини за бигување на жица — Автоматски машини за изработка на спирали — Машини за извлекување на жица — Машини за обликување ножови за машини за просекување (штанцување) на хартија и картон	Сл.		— Вакуум полжни преси за хомогенизирање и извлекување на воздух од керамичка маса	Сл.
	— Машини за навалување на запци, навои и слично	Сл.	84.59/2к	Други машини и механички справи Ех. — Машини за облагородување на дрво и на дрвени плочи со фино брусене на лакираните површини	Сл.
84.45/1в-6	Други машини за обработка со деформација Ех. Машини за исправување и отсекување на жица	Сл.		— Машини за изработка на жичено плетиво — разбои	Сл.
84.45/2а-1	Универзални и продукциони стругови до 350 mm височина на шилците Ех. Универзални стругови специјално пригодени за вградување на уреди за копирање	Сл.		— Уреди за изработка на производи од пластични маси со екструдирање или вбрзување	Сл.
84.45/2а-3	Револвер стругови Ех. Специјални револвер стругови за производство на хидраулични араматури	Сл.			
84.45/2а-4	Автоматски стругови со едно времено, копирни и со програмско управување Ех. Копирни стругови	Сл.			
84.45/2г	Острилки Ех.	Сл.			

1	2	3
84.60/2	— Специјални машини за изработка на производи од пластични маси со вакумирање (со извлекување) Други леарски кутии за леарници на метали, капази за леење на метали и слично Ех. Капази за преси за обликување на непечени керамички маси во производството на декоративни керамички производи	Сл.
85.11/1a	Печки греани со отпор (отпорни) Ех. — Подвижни печки за печење на керамички производи — Печки за топење метали за хоризонтални машини за континуирано леење	Сл.
87.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, легување и спојување Ех. — Електрични машини за заварување — Електрични машини за заварување на фолии од пластични маси со високофреквентна струја	Сл.
90.07/6	Други фотографски апарати и слично Ех. Фоторепродукциони камери за вертикално и хоризонтално снимање во графичката индустрија	Сл.
90.10/3	Други апарати и др. Ех. Апарати и уреди за контактено копирање на филм, хартија, печатарски плочи и валјаци	Сл.
90.23	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Апарати за мерење на дебелината на слојот површинска заштита на металите со електричен отпор	Сл.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 3-14680/1  
25 декември 1972 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

**712.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

**СПОГОДБА**

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ КОТЛИ, ЗА ЛЕАНИ РАДИЈАТОРИ И ЗА ЕЛЕМЕНТИ-ДЕЛОВИ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 4 октомври и 22 декември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за леани котли, за леани радијатори и за елементи — делови на тие производи, така што производителските

организации на здружениот труд своите постојни продажни цени за леани котли, за леани радијатори и за елементи — делови на тие производи да можат да ги зголемат до 13,5%, при постојните услови на продажбата.

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 659/2 од 26 декември 1972 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите:

Фабрика котлова и радијатора — Зрењанин и Љубаоница жељеза и творница стројева — Славоњска Пожега.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Техновожгар — Нови Сад, Зрењанин — Зрењанин, Технопромет — Белград, Јединство — Титово Ужице, Банат — Зрењанин, Братство — Зрењанин, Победа — Белград, Металсервис — Белград, Инсталатер — Сремска Митровица, Тапмајдан — Белград, Романија — Крагуевац, Жељпих — Загреб, Инсталотехна — Загреб, Монтер — Плевља, Јавор — Битола, Технометал-Македонија — Скопје, Караорман — Скопје, Универзал — Кањижа, Јанко Лисјак — Белград, Монтажа — Белград, Унионинвест — Белград, Радник — Пирот, Мин — Ниш, Новомонт — Нови Сад, Водотерма — Белград, Инсталатер — Сараево, Југомонтажа — Бл. Давков — Скопје, Термовод — Валево, Феримпорт — Загреб, Метал-Импекс — Тузла, Воапче — Загреб, Фероелектро — Сараево и Монтажно проектно — Мостар.

**713.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

**СПОГОДБА**

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ, ЗА МАШИНИ ЗА СУШЕЊЕ И ЗА МАШИНИ ЗА ПЕГЛАЊЕ ПРЕСЛЕКИ И ЗА ЦЕНТРИФУГИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 септември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за машини за перење, за машини за сушење и за машини за пеглање преслеки и за центрифуги, со тоа што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени за овие производи да можат да ги зголемат, и тоа за:

1) машини за перење ФАЕ-08, ФЕ-15, ФПн-15, ФПв-15, ФО-15, ФАЕ-15, ФАПн-15, ФАПв-15, ФАО-15, ФАЕ-25, ФАПн-25, ФАПв-25, ФАО-25, ФЕ-25, ФПн-25, ФПв-25 — до 18,5%;

2) машини за сушење ТЕ-12, ТЕ-15, ТЕ-35, ТН-35, ТК-35, ТЕ-70, ТП-70, ТК-70 и ТО-70 — до 8%;

3) машини за пеглање ПНЕ-14, обични, ПНЕ-14 еластопрес, ПНЕ-17 обични, ПНЕ-17 еластопрес, ПНП-17 обични, ПНП-17 еластопрес, ПНО-17 обични и ПНО-17 еластопрес — до 17,5%;

4) центрифуги С-08 и С-15 — 21%, при постојните услови на продажбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со оваа спогодба.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 322/3 од 26 декември 1972 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите:

„Примат“ — Марибор.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Војна пошта 1089 — Белград, Војна пошта 2280 — Белград, Угобиро — Белград, Техноопрема — Белград, Прогресбиро — Нови Сад, Технометал-Гвојзар — Нови Сад, Грч — Загреб, Инсталотехна — Загреб, Жельпох — Загреб, Електрон — Сплит, Бродокомерц — Ријека, Пословно удружење за производњу и промет опреме за угостителство и трговину — Загреб, Електротехна — Љубљана, Слободнијалес — Љубљана, Градишче — Љубљана, Југотехника — Љубљана, Јеклотехна — Марибор, Контал — Љубљана, Ковинотехна — Цеље, Емона — Љубљана, Леснина — Љубљана, Југоопрема — Скопје, Технометал-Македонија — Скопје, Студентски дом — Љубљана, Завод за економику домаќинства СР Србије — Белград, Институт ТБИЦ — Сремска Каменица, Војна пошта 8115-19 — Земун, Завод за дезинфекцију — Белград, Милоје Закиќ — Крушевац, Угостителско предузеће Бор — Бор, Центар за социјални рад — Ниш, Медицински центар Карловац.

#### 714.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на продавачите и претставниците на потрошувачката склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАР — ОТПАДЕН ЦИНК И ЛЕГУРИ ВРЗ БАЗА НА ЦИНК

1. Претставниците на продавачите и претставниците на потрошувачите на 5 септември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за стар — отпаден цинк и легури врз база на цинк, со тоа што продавачите своите постојни продажни цени да можат да ги зголемат, така што највисоките продажни цени за стар — отпаден цинк и легури врз база на цинк да ги формираат во паритет со важечките највисоки продажни цени за примарен — нов цинк, а според коефициентите и поблиските услови наведени во документацијата кон спогодбата која се наоѓа во Стопанската комора на Југославија, и при постојните услови на продажбата.

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 161/1 од 20 декември 1972 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на продавачите:

Пословно удружење „Илот“ — Белград од името на своите членки и Предузеќе „Унија“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Мариборска ливарна — Марибор, Цинкарна — Цеље, Комбинат — „Трепча“ — Косовска Митровица и Удружење југословенских ливница — Белград од името на своите членки.

#### 715.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на продавачите и претставниците на потрошувачката склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАР — ОТПАДЕН БАКАР И НЕГОВИ ЛЕГУРИ

1. Претставниците на продавачите и претставниците на потрошувачите на 5 септември 1972 година

склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за стар — отпаден бакар и негови легури, со тоа што продавачите своите постојни продажни цени да можат да ги зголемат, така што највисоките продажни цени за стар — отпаден бакар и негови легури да ги формираат во паритет со важечките највисоки продажни цени за примарен — нов бакар, а според коефициентите и поблиските услови наведени во документацијата кон спогодбата која се наоѓа во Стопанската комора на Југославија, и при постојните услови на продажбата.

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 161/1 од 20 декември 1972 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на продавачите:

Пословно удружење „Илот“ — Белград од името на своите членки и Предузеќе „Унија“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Рударско-топионичарски базен — Бор, Мариборска ливарна — Марибор, Унитас — Љубљана, Ваљаоница бакра „Слободан Пенезиќ—Крцун“ — Севојно, Индустрија каблова „Моша Пијаде“ — Светозарево, ЕЛКА — Загреб, Фабрика „Истра“ — Кула и Удружење југословенских ливница — Белград од името на своите членки.

#### 716.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и претставниците на потрошувачката склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЛАТНИ МАШИНИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ВОНРЕДЕН ПРИБОР ЗА АЛАТНИ МАШИНИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 10 октомври 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за одредени алатни машини и резервни делови и вонреден прибор за алатни машини, така што производителските организации на здружениот труд своите постојни продажни цени за тие производи да можат да ги зголемат до 15%, при постојните услови на продажбата, а според видот на тие производи наведени во документацијата кон спогодбата, која се наоѓа во Стопанската комора на Југославија.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите предвидени со оваа спогодба.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 809/1 од 28 декември 1972 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите:

Првомајска — Загреб, Иво Лола Рибар — Железник, Потисје — Ада, Ливница железа и темпера — Кикинда, Јелшинград — Бања Лука, Победа — Нови Сад, Искра-Комерц — Љубљана, Тито МЗ — Скопје, Мин — Ниш, Далмастрој — Сплит, Сарлах — Цирот, Литострој — Љубљана, Железара „Равне“ — Равне, Мајевица — Бачка Паланка, Металац — Чаковец, Прогрес — Зрењанин, Крушиќ — Валево и Багат — Задар.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Рундан — Белград, Металсервис — Белград, Технопромет — Белград, Металка — Љубљана,

Фероелектро — Сараево, Машино-Импекс — Загреб, Жельпох — Загреб, Феримпорт — Загреб, Инвест-Импорт — Белград, Агроопрема — Белград, Југотехна — Белград, Пољоопрема — Врбас, Ковинотехна — Цеље, Бродсматеријал — Риека, Техно-Гвојзгар — Нови Сад, „ТАМ“ — Марибор, Победа — Нови Сад, Крушик — Валево, „ИМТ“ — Белград, „ИКЛ“ — Белград, УНИС — Сараево, Томос — Колеп, Икарус — Земун, Рад — Белград, Јавор — Белград.

717.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на продавачите и претставниците на потрошувачката склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАР — ОТПАДЕН АЛУМИНИУМ И НЕГОВИ ЛЕГУРИ

1. Претставниците на продавачите и претставниците на потрошувачите на 5 септември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за стар — отпаден алуминиум и негови легури, со тоа што продавачите своите постојни продажни цени да можат да ги зголемат, така што највисоките продажни цени за стар — отпаден алуминиум и негови легури да ги формираат во паритет со важечките највисоки продажни цени за примарен — нов алуминиум, а според коефициентите и поблиските услови наведени во документацијата кон Спогодбата која се наоѓа во Стопанската комора на Југославија, и при постојните услови на продажбата.

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 161/1 од 20 декември 1972 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на продавачите:

Творница глиници и алуминија „Борис Кидрич“ — Кидричево, Пословно удружење „Илот“ — Белград од името на своите членки и Предузеќе „Унија“, Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Мариборска ливарна — Марибор, Удружење југословенских ливница — Белград од името на своите членки, Творница „Термит“ — Домжале и Творница „Ексотерм“ — Крањ.

718.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на продавачите и претставниците на потрошувачката склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАРО — ОТПАДНО ОЛОВО И ЗА ЛЕГУРИ ВРЗ БАЗА НА ОЛОВО

1. Претставниците на продавачите и претставниците на потрошувачите на 5 септември 1972 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени за старо — отпадно олово и за легури врз база на олово, со тоа што продавачите своите постојни продажни цени да можат да ги зголемат, така што највисоките продажни цени за старо — отпадно олово и за легури врз база на олово да ги формираат во паритет со важечките највисоки продажни цени за примарно — ново олово, а според коефициентите и поблиските услови наведени

дени во документацијата кон спогодбата која се наоѓа во Стопанската комора на Југославија, и при постојните услови на продажбата.

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 161/1 од 20 декември 1972 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на продавачите:

Пословно удружење „Илот“ — Белград од името на своите членки и Предузеќе „Унија“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи:

Комбинат „Трепча“ — Косовска Митровица, Рудници свинца и топилница — Межица и Удружење југословенских ливница — Белград од името на своите членки.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за одредување на пониски париски стапки за специфичната опрема за производството на калиумови соединенија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/72, на македонски јазик, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ПАРИСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛИУМОВИ СОЕДИНЕНИЈА

Во точка 1 во колона 1 наместо тарифниот број: „84.14/1s треба да стои: „84.17/1s“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 29 декември 1972 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за целулоза за производство на хартија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/72, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЈА

Во оддел I во точка 1 алинеја 6 наместо зборовите: „сулфитна IА“ треба да стои: „сулфатна IА“.

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 22 декември 1972 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за струјомери (електрични броила) и вклопни часовници, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/72, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТРУЈОМЕРИ (ЕЛЕКТРИЧНИ БРОИЛА) И ВКЛОПНИ ЧАСОВНИЦИ

Во оддел I во алинеја 3 наместо зборовите: „трифазен еднотарифен струјомер тип 22В“ треба да стои: „трифазен еднотарифен струјомер тип Т 22С“.

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 22 декември 1972 година.

